

ИЗВАДОК ОД ОДЛУКА ЗА КАМАТНИ СТАПКИ

на НЛБ Банка АД Скопје

(со важност од 15.09.2023 година)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Со оваа Одлука врз основа на законските прописи и мерките на деловната политика на НЛБ Банка АД Скопје (во натамошен текст: Банка) се утврдуваат каматните стапки по сите видови пласмани и извори на средства со кои работи Банката.

Со утврдените каматни стапки се обезбедува: рационално користење на паричните средства и стимулирање на сите видови депонирања кај правните и физичките лица.

Банката ќе ги формира и усогласува каматните стапки во зависност од движењето на понудата и побарувачката на паричните средства.

Каматните стапки по оваа Одлука се годишни, менливи или фиксни. Пресметката е декурзивна или антиципативна со примена на пропорционална метода.

Каматните стапки во оваа Одлука се поделени на каматни стапки на правни и физички лица. Висината на каматните стапки за кредитни изложености, не може да биде повисока од законски дозволеният максимум за соодветната валута или за соодветниот должник (трговец и лица од јавното право - во натамошниот текст, трговец или нетрговец).

Во категоријата правни лица опфатени со оваа Одлука влегуваат сите трговци и лица од јавното право, а по исклучок и некои не трговци, согласно законските прописи, зависно од кредитниот продукт, за што е посебно потенцирано во Одлуката.

Категоријата физички лица опфатени со оваа Одлука, се сметаат за нетрговци, согласно законските прописи.

2.2. АКТИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

2.2.1.	Кредити за физички лица со девизна клаузула	
2.2.1.1.	Потрошувачки кредити	
2.2.1.1.1.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица без определена намена, без жиранти, до 4 години до 2.000 ЕУР - со девизна клаузула ЕУР	7,40%
2.2.1.1.2.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица без определена намена до 4 години до 5.000 ЕУР - со девизна клаузула ЕУР - со девизна клаузула ЦХФ	7,40% за кредити до 2 години 7,40% за кредити до 4 години 7,40% за кредити до 4 години
2.2.1.1.3.	Хипотекарни ненаменски кредити на физички лица без определена намена до 15 години (овој производ не се пласира од 01.02.2010 година) - со девизна клаузула ЕУР - со девизна клаузула ЦХФ	7,40% 7,40%
2.2.1.1.3.1.	Хипотекарни ненаменски кредити на физички лица без определена намена до 15 години со 1/3 девизен депозит - со девизна клаузула ЕУР (овој производ не се пласира од 01.11.2009 година) - за одобрени кредити од 01.11.2009 година (овој производ не се пласира од 01.02.2010 година)	7,40% 6,9%

2.2.1.1.3.2.	Хипотекарни ненаменски кредити - со девизна клаузула ЕУР - со 1/3 девизен депозит (овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.)	7,40% 6,9%
2.2.1.1.3.3.	Хипотекарни ненаменски кредити – 11.2010 - со 1/3 девизен депозит (овој производ се пласира од 08.11.2010 до 31.03.2011 г.)	7,40% 6,9%
2.2.1.1.3.4.	НЛБ Хипотекарен кредит – 04.2011 (овој производ се пласира од 01.04.2011 до 10.08.2011 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со 1/3 девизен депозит	6,9% 7,2% 6,5%
2.2.1.1.3.4.1.	НЛБ Хипотекарен кредит – 08.2011 (овој производ се пласира од 11.08.2011 до 14.11.2011 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со 1/3 девизен депозит	7,40% 7,40% 7,40%
2.2.1.1.3.4.2.	НЛБ Хипотекарен кредит – 11.2011 (овој производ се пласира од 15.11.2011 до 24.03.2013 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со 1/3 девизен депозит	7,2% 7,40% 6,9%
2.2.1.1.3.4.3.	НЛБ Хипотекарен кредит во ЕУР- 03.2013 (овој производ се пласира од 25.03.2013 до 06.09.2016 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со 1/3 девизен депозит во ЕУР (со 1/3 девизен депозит се пласира до 31.10.2015 година)	6,5% 7,0% 6,3%
2.2.1.1.3.4.4	Хипотекарен готовински кредит во ЕУР– 09.2016 (овој производ се пласира од 07.09.2016 до 09.07.2017 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	5,9% 7,0%
2.2.1.1.3.4.5	Хипотекарен готовински кредит во ЕУР– 07.2017 (овој производ се пласира од 10.07.2017 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволения максимум на договорна камата)	5,9 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР, променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 5,9% 7,0 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР, променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 7,0%
2.2.1.1.3.4.6	РИЗИКО Хипотекарен готовински кредит во ЕУР- 04.2017 (овој производ се пласира од 01.04.2017 до 09.07.2017 година)	5,7%
2.2.1.1.3.4.7	РИЗИКО Хипотекарен готовински кредит во ЕУР- 07.2017	5,7 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР,

	(овој производ се пласира од 10.07.2017 година) (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволениот максимум на договорна камата)	променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 5,7%
2.2.1.1.3.4.8	Сребрен хипотекарен кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 02.05.2018 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволениот максимум на договорна камата)	шестмесечен ЕУРИБОР +5,9 процентни поени, променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 5,9%
2.2.1.1.3.4.9	Сребрен Плус хипотекарен кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 02.05.2018 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволениот максимум на договорна камата)	шестмесечен ЕУРИБОР +5,7 процентни поени, променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 5,7%
2.2.1.1.4.	Хипотекарни потрошувачки кредити на физички лица без определена намена до 10 години - со девизна клаузула ЕУР - со девизна клаузула ЦХФ	7,40% 7,40%
2.2.1.1.5.	Долгорочен лесен потрошувачки кредит до 4 години - со девизна клаузула	7,40%
2.2.1.1.6.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица со определена намена до 4 години - со девизна клаузула ЕУР - со девизна клаузула ЦХФ	7,40% 7,40%
2.2.1.1.7.	Долгорочни ВИП потрошувачки кредити на физички лица без определена намена до 5 години - со девизна клаузула ЕУР - со девизна клаузула ЦХФ	7,40% 7,40%
2.2.1.1.8.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица – пензионери без определена намена до 30 месеци - со девизна клаузула	7,40%
2.2.1.1.9.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица – пензионери корисници на словенечки пензии без определена намена до 30 месеци - со девизна клаузула	7,40%
2.2.1.1.10.1.	Долгорочен виолетов потрошувачки кредит до 84 месеци – 11.2010 (овој производ се пласира од 08.11.2010 до 10.08.2011 г.)	7,40%
2.2.1.1.10.2.	Долгорочен виолетов потрошувачки кредит до 84 месеци – 08.2011 (овој производ се пласира од 11.08.2011 до 14.11.2011 г.)	7,40%
2.2.1.1.10.3.	Долгорочен виолетов потрошувачки кредит до 96 месеци – 11.2011 (овој производ се пласира од 15.11.2011 до 31.12.2015 г.)	7,40%
2.2.1.1.10.4.	Виолетов потрошувачки кредит во ЕУР до 96 месеци – 01.2016 (овој производ се пласира од 01.01.2016 до 30.06.2016 г.)	7,40%
2.2.1.1.10.5.	Виолетов потрошувачки кредит во ЕУР до 96 месеци – 07.2016 (овој производ се пласира од 01.07.2016 до 09.07.2017 година)	7,40%

2.2.1.1.10.6.	Виолетов потрошувачки кредит во ЕУР до 96 месеци – 07.2017 (овој производ се пласира од 10.07.2017 до 31.08.2017 година) (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволениот максимум на договорна камата)	7,40поени + шестмесечен ЕУРИБОР, променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 7,40%
2.2.1.1.10.7	РИЗИКО Виолетов потрошувачки кредит во ЕУР – 11.2016 (овој производ се пласира од 01.11.2016 г. до 01.03.2017 година)	6% фиксна каматна стапка за првите 2 години 7,40% променлива каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.1.10.8	Промотивен Виолетов потрошувачки кредит во ЕУР – 11.2016 (овој производ се пласира од 15.11.2016 г. до 31.12.2016)	6% фиксна каматна стапка за првите 13 (тринаесет) месеци 7,40% променлива каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.1.10.9	Промотивен Виолетов потрошувачки кредит во ЕУР до 96 месеци – 02.2017 (овој производ се пласира од 01.02.2017 г. до 01.03.2017 г.)	6% фиксна каматна стапка за првите 13 (тринаесет) месеци 7,40% променлива каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.1.11.1.	НЛБ Супер кредит до 84 месеци – 04.2011 (овој производ се пласира од 01.04.2011 до 10.08.2011 г.)	7,40%
2.2.1.1.11.2.	НЛБ Супер кредит до 84 месеци – 08.2011 (овој производ се пласира од 11.08.2011 до 30.06.2012 г.)	7,40%
2.2.1.1.11.3.	Потрошувачки кредит за неприматели на плата, во ЕУР – 07.2012 (овој производ се пласира од 01.07.2012 до 01.01.2015 година)	7,40%
2.2.1.1.11.4.	Потрошувачки кредит за неприматели на плата, во ЕУР – 01.2015 (овој производ се пласира од 02.01.2015 до 09.07.2017 година)	7,40%
2.2.1.1.11.5.	Потрошувачки кредит за неприматели на плата, во ЕУР – 07.2017 (овој производ се пласира од 10.07.2017 до 31.08.2017 година) (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволениот максимум на договорна камата)	7,40 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР, променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 7,40%
2.2.1.1.12.	Виолетов Плус потрошувачки кредит до 96 месеци – 02.2012 (овој производ се пласира од 01.03.2012 до 31.12.2015 година)	7,40%
2.2.1.1.12.1.	Виолетов Плус потрошувачки кредит до 96 месеци – 01.2016 (овој производ се пласира од 01.01.2016 до 30.06.2016 г.)	7,40%
2.2.1.1.12.2.	Виолетов Плус потрошувачки кредит до 96 месеци – 07.2016 (овој производ се пласира од 01.07.2016 до 09.07.2017 година)	7,40%

2.2.1.1.12.3.	Виолетов Плус потрошувачки кредит до 96 месеци – 07.2017 (овој производ се пласира од 10.07.2017 до 31.08.2017 година) (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволениот максимум на договорна камата)	7,40 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР, променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 7,40%
2.2.1.1.13.	Супер кредит во ЕУР до 96 месеци Клиенти кои не примаат плата преку Банката (овој производ се пласира од 01.11.2013 до 23.03.2015 година)	6,9%
2.2.1.1.13.1	Супер кредит во ЕУР до 96 месеци Клиенти кои не примаат плата преку Банката (овој производ се пласира од 24.03.2015 до 09.07.2017 година)	6,5%
2.2.1.1.13.2	Супер кредит во ЕУР до 96 месеци Клиенти кои не примаат плата преку Банката (овој производ се пласира од 10.07.2017 година) (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволениот максимум на договорна камата)	6,5 процентни поени + шестмесечен Еурибор променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 6,5%
2.2.1.1.14	Промотивен Виолетов потрошувачки кредити во ЕУР – 11.2015 (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР) (овој производ се пласира од 01.11.2015 до 31.12.2015 година)	6% фиксна каматна стапка за првата година, 7,40% променлива каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.1.15.	Потрошувачки кредити наменети за неприматели на плата/пензија на во НЛБ Банка, а на кои им биле одобрени потрошувачки кредити како за приматели на плата/пензија во НЛБ Банка	Во висина на законската затезна камата за МКД или ЕУР, а во зависност од валута во која се води кредитот
2.2.1.1.16.	Предодобрен потрошувачки кредит за клиенти на лично банкарство до 25.000 ЕУР (овој производ се пласира од 20.05.2019 до 30.06.2019 година)	5,20 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР, доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, да се смета како 0.
2.2.1.1.17.	Предодобрен потрошувачки кредит за клиенти на лично банкарство до 25.000 ЕУР (овој производ се пласира од 15.07.2019 до 31.08.2019 година)	5,20 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР, доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, да се смета како 0.
2.2.1.1.18.	Промотивен потрошувачки кредит за клиенти на лично банкарство до 25.000 ЕУР (овој производ се пласира од 01.09.2019 до 31.10.2019 година)	5,20 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР, доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, да се смета како 0.
2.2.1.2.	Кредити за купување, изградба, доградба, надградба и реновирање на недвижности (станбен, деловен простор и земјиште)	
2.2.1.2.1.1.	Кредити за купување, изградба, доградба, надградба и реновирање на недвижности (овој производ не се пласира од 01.11.2009 година) а) со девизна клаузула ЕУР Клиенти кои примаат плата преку Банката	7,40% 7,40%

	Клиенти кои не примаат плата преку Банката б) со девизна клаузула ЦХФ	7,40%
2.2.1.2.1.1.1.	Кредити за набавка, изградба, доградба, надградба и реновирање на недвижности со покритие 1/3 девизен депозит (овој производ не се пласира од 01.04.2009 година) - за одобрени кредити од 01.04.2009 година (овој производ не се пласира од 01.11.2009 година)	7% 6,9%
2.2.1.2.1.2.	НЛБ Станбен кредит (Кредит за купување, изградба, доградба, надградба и реновирање на недвижности, со девизна клаузула ЕУР) (овој производ се пласира од 01.11.2009 до 08.11.2010 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката *од 01.12.2012 година 7% за остатокот од периодот Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со покритие 1/3 девизен депозит Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	6,9% фиксна каматна стапка за првите три години, 7,40% за остатокот од периодот* 7,40% 5,9% 6,9%
2.2.1.2.1.2.1.	НЛБ Станбен кредит - 11.2010 (овој производ се пласира од 08.11.2010 до 31.03.2011 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката *од 01.12.2012 година 7% за остатокот од периодот Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со покритие 1/3 девизен депозит Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	6,5% фиксна каматна стапка за првите три години, 7,40% за остатокот од периодот* 7,40% 5,9% 6,9%
2.2.1.2.1.2.2.	НЛБ Станбен кредит - 04.2011 (овој производ се пласира од 01.04.2011 до 24.03.2013 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со покритие 1/3 девизен депозит Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	6,2% фиксна каматна стапка за првите три години, 7% за остатокот од периодот 6,5% фиксна каматна стапка за првите три години, 7,40% за остатокот од периодот 5,5% 6%
2.2.1.2.1.2.3.	НЛБ Станбен кредит во ЕУР - 03.2013 (овој производ се пласира од 25.03.2013 до 05.06.2013 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	5,9% фиксна каматна стапка за првите три години, 7,0% променлива за остатокот од периодот

	- со покритие 1/3 девизен депозит во ЕУР Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	6,2% фиксна каматна стапка за првите три години, 7,40% променлива за остатокот од периодот 5,2% 5,7%
2.2.1.2.1.2.4.	НЛБ Станбен кредит во ЕУР - 06.2013 (овој производ се пласира од 06.06.2013 до 24.09.2014 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со покритие 1/3 девизен депозит во ЕУР Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	5,5% фиксна каматна стапка за првите пет години, 6,9% променлива за остатокот од периодот 5,9% фиксна каматна стапка за првите три години, 7,0% променлива за остатокот од периодот 4,9% 5,5%
2.2.1.2.1.2.5.	НЛБ Станбен кредит во ЕУР - 09.2014 (овој производ се пласира од 25.09.2014 до 18.11.2014 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со покритие 1/3 девизен депозит во ЕУР Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	5,0% фиксна каматна стапка за првите три години, 5,5% фиксна каматна стапка за следните две години и 6,9% променлива за остатокот од периодот 5,9% фиксна каматна стапка за првите три години, 7,0% променлива за остатокот од периодот 4,9% 5,5%
2.2.1.2.1.2.6.	НЛБ Станбен кредит во ЕУР - 11.2014 (овој производ се пласира од 19.11.2014 до 28.02.2015 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со покритие 1/3 девизен депозит во ЕУР Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	5,0% фиксна каматна стапка за првите пет години и 6,5% променлива за остатокот од периодот 5,9% фиксна каматна стапка за првите три години, 7,0% променлива за остатокот од периодот 4,9% 5,5%

2.2.1.2.1.2.7.	НЛБ Станбен кредит во ЕУР - 03.2015 (овој производ се пласира од 01.03.2015 до 27.02.2017 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	4,7% фиксна каматна стапка за првите три години и 4,9% фиксна каматна стапка за следните две години и 6,5% променлива за остатокот од периодот 5,9% фиксна каматна стапка за првите три години, 7,0% променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.8.	НЛБ Станбен кредит во ЕУР – 02.2017 (овој производ се пласира од 28.02.2017 до 14.05.2017 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	4,2% фиксна каматна стапка за првите три години и 6,0% променлива за остатокот од периодот 5,9% фиксна каматна стапка за првите три години, 7,0% променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.9.	НЛБ Станбен кредит во ЕУР – 05.2017 (овој производ се пласира од 15.05.2017 до 14.01.2023 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката овој производ се пласира од 15.05.2017 година) Клиенти кои не примаат плата преку Банката овој производ се пласира од 15.05.2017 до 09.07.2017 година) Клиенти кои не примаат плата преку Банката (овој производ се пласира од 10.07.2017 до 30.09.2019 година) Клиенти кои не примаат плата преку Банката (овој производ се пласира од 01.10.2019 година)	4,0% фиксна каматна стапка за првите три години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,8 процентни поени променлива за остатокот од периодот, но не помалку од 5,8% 5,9% фиксна каматна стапка за првите три години, 7,0% променлива за остатокот од периодот 5,9% фиксна каматна стапка за првите три години, 7 процентни поени + шестмесечен ЕОУРИБОР, променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот, но не помалку од 7% 5,5% фиксна каматна стапка за првите три години, 6 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР, променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот

2.2.1.2.1.2.9.1.	НЛБ Станбен кредит во ЕУР – 05.2017 (овој производ се пласира од 15.01.2023 до 12.02.2023 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката овој производ се пласира од 15.05.2017 година	6,0% фиксна каматна стапка за првите три години и шестмесечен ЕУРИБОР + 6 процентни поени променлива за остатокот од периодот, но не помалку од 5,9%
2.2.1.2.1.9.1.1		
2.2.1.2.1.2.9.1.2	НЛБ Сребрен Станбен кредит во ЕУР – 05.2018 (овој производ се пласира од 02.05.2018 до 10.03.2019 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	4,0% фиксна каматна стапка за првите три години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,8 процентни поени променлива за остатокот од периодот, но не помалку од 5,8 % годишно
2.2.1.2.1.2.9.2	НЛБ Сребрен Станбен кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 11.03.2019 до 15.01.2023 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,8% фиксна каматна стапка за првите три години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот, но не помалку од 5,9 % годишно
2.2.1.2.1.2.9.2.1	НЛБ Сребрен Станбен кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 15.01.2023 до 12.02.2023 догодина) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,5% фиксна првите 3 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР+3,3 процентни поени, но не помалку од 5,9% годишно
2.2.1.2.1.2.9.2.2	НЛБ Сребрен Станбен кредит во ЕУР (со осигурување незгода) (овој производ се пласира од 13.02.2023 догодина) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,65% фиксна првите 5 години, 4,15% фиксна првите 10 години, Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР+3,6 процентни поени, но не помалку од 5,9% годишно
2.21.2.1.2.9.3	Промотивен Сребрен Станбен кредит со фиксна каматана стапка во први 5 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 29.02.2020 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	
2.2.1.2.1.2.9.4	Промотивен Сребрен Станбен кредит со фиксна каматана стапка во први 5 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 30.06.2020 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,2% фиксна каматна стапка за првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,5 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.9.5	Промотивен Сребрен Станбен кредит со фиксна каматана стапка во први 5 години	3,2% фиксна каматна стапка за првите пет години и шестмесечен

	(овој производ се пласира од 01.07.2020 до 31.07.2021 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	ЕУРИБОР + 4 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.10	НЛБ Станбен кредит во ЕУР – 09.2017 (овој производ се пласира од 25.09.2017 до 29.02.2020 година)	3,5% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,5% фиксна годишна каматна стапка за 4-та и 5-та година и шестмесечен Еурибор + 5,5 процентни поени променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот, но не помалку од 5,5%
2.2.1.2.1.2.10.1	Виолетов Станбен кредит во ЕУР со фиксна каматана стапка во први 5 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 30.06.2020 година)	3,2% фиксна каматна стапка за првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,5 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.10.2	Виолетов Станбен кредит во ЕУР со фиксна каматана стапка во први 5 години (овој производ се пласира од 01.07.2020 до 31.07.2021 година)	3,2% фиксна каматна стапка за првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 4 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.11	Промотивен станбен кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 01.11.2016 до 31.12.2016 година)	4,2% фиксна каматна стапка за првите 3 години и 6,0% променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.12.	НЛБ Станбен кредит во ЕУР РИЗИКО - 06.2016 (овој производ се пласира од 01.06.2016 до 27.02.2017 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	4,5% фиксна годишна каматна стапка за првите пет години и 6,5% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.13.	НЛБ Станбен кредит во ЕУР РИЗИКО - 02.2017 (овој производ се пласира од 28.02.2017 до 14.05.2017 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,9% фиксна годишна каматна стапка за првите три години и 6,0% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.14.	Виолетов Плус станбен кредит (овој производ се пласира од 15.05.2017 до 10.03.2019 година) <i>* претходен назив на продуктот – НЛБ Станбен кредит во ЕУР РИЗИКО со важност до 14.09.2018 година</i> Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,8% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,8% фиксна за 4-та и 5-та година и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,7 процентни поени променлива за остатокот од периодот, но не помалку од 5,7 %

2.2.1.2.1.2.14.1	Виолетов Плус станбен кредит (овој производ се пласира од 11.03.2019 до 14.01.2023 година) <i>* претходен назив на продуктот – НЛБ Станбен кредит во ЕУР РИЗИКО со важност до 14.09.2018 година</i> Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,3% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,3% фиксна за 4-та, 5-та и 6-та година и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот, но не помалку од 5,9 % годишно
2.2.1.2.1.2.14.1.1	Виолетов Плус станбен кредит (овој производ се пласира од 15.01.2023 до 12.02.2023 година) <i>* претходен назив на продуктот – НЛБ Станбен кредит во ЕУР РИЗИКО со важност до 14.09.2018 година</i> Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,3% фиксна првите 3 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР+3,3 процентни поени, но не помалку од 5,9% годишно
2.2.1.2.1.2.14.1.1.1	Виолетов Плус станбен кредит (со животно осигурување) (овој производ се пласира од 13.02.2023 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,45% фиксна првите 5 години, 3,95% фиксна првите 10 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР+3,6 процентни поени, но не помалку од 5,9% годишно
2.2.1.2.1.2.14.1.1.2	Виолетов Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 29.02.2020 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,5% фиксна годишна каматна стапка за првите десет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.14.1.1.3	Виолетов Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 30.06.2020 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,3% фиксна годишна каматна стапка за првите десет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,5 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.14.1.1.4	Виолетов Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.07.2020 до 31.07.2021 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,3% фиксна годишна каматна стапка за првите десет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 4 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.14.1.2	Виолетов Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 29.02.2020 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,2% фиксна годишна каматна стапка за првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.14.1.2.1	Виолетов Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 30.06.2020 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,0% фиксна годишна каматна стапка за првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,5 процентни поени

		променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.14.1.2.2	Виолетов Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.07.2020 до 31.07.2021 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,0% фиксна годишна каматна стапка за првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 4 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.14.2	Сребрен Плус станбен кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 02.05.2018 до 10.03.2019 година) <i>* претходен назив на продуктот – НЛБ Сребрен станбен кредит во ЕУР РИЗИКО со важност до 14.09.2018 година</i> Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,8% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,8% фиксна за 4-та и 5-та година и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,7 процентни поени променлива за остатокот од периодот, но не помалку од 5,7 %
2.2.1.2.1.2.14.3	Сребрен Плус станбен кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 11.03.2019 до 14.01.2023 година) <i>* претходен назив на продуктот – НЛБ Сребрен станбен кредит во ЕУР РИЗИКО со важност до 14.09.2018 година</i> Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,3% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,3% фиксна за 4-та, 5-та и 6-та година и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот, но не помалку од 5,9 % годишно
2.2.1.2.1.2.14.3.1	Сребрен Плус станбен кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 15.01.2023 до 12.02.2023 година) <i>* претходен назив на продуктот – НЛБ Сребрен станбен кредит во ЕУР РИЗИКО со важност до 14.09.2018 година</i> Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,3% фиксна првите 3 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР+3,3 процентни поени, но не помалку од 5,9% годишно
2.2.1.2.1.2.14.3.2	Сребрен Плус станбен кредит во ЕУР (со животно осигурување) (овој производ се пласира од 13.02.2023 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	-3.45% фиксна првите 5 години, -3,95% фиксна во првите 10 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР+3,6 процентни поени, но не помалку од 5,9% годишно
2.2.1.2.1.2.14.4	Сребрен Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 29.02.2020 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,5% фиксна годишна каматна стапка за првите десет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.14.4.1	Сребрен Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 30.06.2020 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,3% фиксна годишна каматна стапка за првите десет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,5 процентни поени променлива за остатокот од периодот

2.2.1.2.1.2.14.4.2	Сребрен Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.07.2020 до 31.07.2021 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,3% фиксна годишна каматна стапка за првите десет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 4 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.14.5	Сребрен Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 29.02.2020 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,2% фиксна годишна каматна стапка за првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.14.6	Сребрен Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 30.06.2020 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,0% фиксна годишна каматна стапка за првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,5 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.14.6.1	Сребрен Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.07.2020 до 31.07.2021 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,0% фиксна годишна каматна стапка за првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 4 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.2.15	Промотивен станбен кредит во ЕУР - РИЗИКО (овој производ се пласира од 01.11.2016 до 31.12.2016 година)	3,9% фиксна каматна стапка за првите 3 години, и 6,0% променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.3.	НЛБ Промотивен станбен кредит во ЕУР - 03.2014 (овој производ се пласира од 10.03.2014 до 31.08.2014 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката	5,0% фиксна каматна стапка за првите три години, 5,9% фиксна каматна стапка за следните две години и 6,9% променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.3.1.	НЛБ Промотивен станбен кредит во ЕУР – 01.11.2014 (овој производ се пласира од 01.11.2014 до 12.11.2014 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката	5,0% фиксна каматна стапка за првите пет години и 6,9% променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.3.2.	НЛБ Промотивен станбен кредит во ЕУР – 13.11.2014 (овој производ се пласира од 13.11.2014 до 09.07.2017 година)	2,9% фиксна каматна стапка за првите три години и 6,9% променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.3.3.	НЛБ Промотивен празничен станбен кредит во ЕУР – 07.2017 (овој производ се пласира од 10.07.2017 до 10.01.2018 година)	2,9% фиксна каматна стапка за првите три години, 6,9 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР, променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот, но не помалку од 6,9 процентни поени

2.2.1.2.1.3.4.	Промотивен станбен кредит кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 15.09.2018 до 31.12.2018 година)	3,3% фиксна каматна стапка за првите три години, 4,0% фиксна каматна стапка за следните три години, 5,0 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР, променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот, но не помалку од 5,0 процентни поени
2.2.1.2.1.4.	Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 15.04.2013 до 05.06.2013 г.) – во висина до 150.000 ЕУР (до 15.000 ЕУР со обезбедување хипотека на идна градба од кој било изведувач) - за клиенти на лично банкарство, приматели на плата во НЛБ ТБ	5,6% фиксна годишна каматна стапка за првите 3 години и 6,5% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.1.	Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 06.06.2013 до 31.10.2014 г.) – во висина до 150.000 ЕУР (до 15.000 ЕУР со обезбедување хипотека на идна градба од кој било изведувач) - за клиенти на лично банкарство, приматели на плата во НЛБ ТБ	5,2% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години и 6,5% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.2.	Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 01.11.2014 до 18.11.2014 г.) – во висина до 150.000 ЕУР (до 15.000 ЕУР со обезбедување хипотека на идна градба од кој било изведувач) - за клиенти на лично банкарство, приматели на плата во НЛБ ТБ	5% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години и 6,5% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.3.	Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 19.11.2014 до 28.02.2015 година) – во висина до 150.000 ЕУР (до 15.000 ЕУР со обезбедување хипотека на идна градба од кој било изведувач) - за клиенти на лично банкарство, приматели на плата во НЛБ ТБ	5% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години и 6,0% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.4.	Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 01.03.2015 до 27.02.2017 година)	4,5% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години и 6,0% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.5.	Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 28.02.2017 до 14.05.2017 година)	4,2% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години и 5,7% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.6.	Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР),	3,8% фиксна за првите три години, 4,8% фиксна

	(овој производ се пласира од 15.05.2017 до 10.03.2019 година)	за 4-та и 5-та година и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,5 процентни поени променлива за остатокот од периодот, но не помалку од 5,5 процентни поени
2.2.1.2.1.4.6.1	Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 11.03.2019 до 14.01.2023 година)	3,7% фиксна за првите три години, 4,5% фиксна за 4-та и 5-та година и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот, но не помалку од 5,9 процентни поени
2.2.1.2.1.4.6.1.1.	Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 15.01.2023 до 12.02.2023 година)	3,3% фиксна првите 3 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР+3,3 процентни поени, но не помалку од 5,9% годишно
2.2.1.2.1.4.6.1.1.1	Златен станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (со осигурување незгода) (овој производ се пласира од 13.02.2023 година)	-3,45% фиксна првите 5 години -3,95% фиксна во првите 10 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР+3,6 процентни поени, но не помалку од 5,9% годишно
2.2.1.2.1.4.6.2	Златен станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 29.02.2020 година)	3,5% фиксна за првите десет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.6.2.1	Златен станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 30.06.2020 година)	3,5% фиксна за првите десет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,5 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.6.2.2	Златен станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.07.2020 до 31.07.2021 година)	3,5% фиксна за првите десет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 4 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.6.3	Златен станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 29.02.2020 година)	3,2% фиксна за првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.6.4	Златен станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години	3,2% фиксна за првите пет години и

	(овој производ се пласира од 01.03.2020 до 30.06.2020 година)	шестмесечен ЕУРИБОР + 5,5 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.6.5	Златен станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.07.2020 до 31.07.2021 година)	3,2% фиксна за првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 4 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.7	Промотивен ЗЛАТЕН станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 01.11.2016 до 31.12.2016 година)	4,2% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години и 5,7% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.8.	Златен станбен кредит РИЗИКО – 06.2016 (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 01.06.2016 до 27.02.2017 година)	4,3% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години и 6,0% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.9.	Златен станбен кредит РИЗИКО – 02.2017 (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 28.02.2017 до 14.05.2017 година)	3,9% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години и 5,7% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.10.	Златен Плус станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 15.05.2017 до 10.03.2019 година) <i>* претходен назив на продуктот – Златен станбен кредит РИЗИКО со важност до 14.09.2018 година</i>	3,5% фиксна во првите три години, 4,5% фиксна за 4-та и 5-та година и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,5 процентни поени променлива за остатокот од периодот, но не помалку од 5,5 процентни поени.
2.2.1.2.1.4.10.1	Златен Плус станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 11.03.2019 до 14.01.2023 година) <i>* претходен назив на продуктот – Златен станбен кредит РИЗИКО со важност до 14.09.2018 година</i>	3,2% фиксна во првите три години, 4,2% фиксна за 4-та, 5-та и 6-та година и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот, но не помалку од 5,9 % годишно
2.2.1.2.1.4.10.1.1	Златен Плус станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 15.01.2023 до 12.02.2023 година) <i>* претходен назив на продуктот – Златен станбен кредит РИЗИКО со важност до 14.09.2018 година</i>	3.1% фиксна првите 3 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР+3,3 процентни поени, но не помалку од 5,9% годишно
2.2.1.2.1.4.10.1.1.1	Златен Плус станбен кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (со животна осигурување) (овој производ се пласира од 13.02.2023 година)	- 3.25% фиксна првите 5 години - 3,75% фиксна во првите 10 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР+3,6 процентни

		поени, но не помалку од 5,9% годишно
2.2.1.2.1.4.10.2	Златен Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 29.02.2020 година)	3,5% фиксна во првите десет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.10.2.1	Златен Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 30.06.2020 година)	3,3% фиксна во првите десет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,5 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.10.2.2	Златен Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.07.2020 до 31.07.2021 година)	3,3% фиксна во првите десет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 4 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.10.3	Златен Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 29.02.2020 година)	3,0% фиксна во првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.10.4	Златен Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 30.06.2020 година)	3,0% фиксна во првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,5 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.10.5	Златен Плус станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.07.2020 до 31.07.2021 година)	3,0% фиксна во првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 4 процентни поени променлива за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.4.11	Промотивен ЗЛАТЕН станбен кредит РИЗИКО (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 01.11.2016 до 31.12.2016 година)	3,9% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години и 5,7% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.5.1.	НЛБ Субвенциониран станбен кредит (овој производ се пласира од 25.01.2012 до 20.08.2014 г.) - субвенционирање на половина од месечниот ануитет првите пет години од отплатата - субвенционирање на половина од учеството за станот/куќата	4,99% фиксна каматна стапка за првите три години, 5,5% фиксна за четвртата и петата година, за остатокот од периодот променлива Шестмесечен ЕУРИБОР + 4,5 процентни поени на годишно ниво, за цело времетраење на отплата на кредитот
2.2.1.2.1.5.2.	НЛБ Субвенциониран станбен кредит (овој производ се пласира од 21.08.2014 до 30.06.2020 година)	3,95% фиксна каматна стапка за првите три години, 4,44% фиксна за

	- субвенционирање на дел од месечниот ануитет - субвенционирање на учеството за станот/куќата	четвртата и петата година, за остатокот од периодот променлива Шестмесечен ЕУРИБОР + 4,5 процентни поени на годишно ниво, за цело времетраење на отплата на кредитот
2.2.1.2.1.5.3	НЛБ Субвенциониран станбен кредит (овој производ се пласира од 01.07.2020 до 31.08.2022 година) - Клиенти кои примаат плата преку Банката - субвенционирање на дел од месечниот ануитет - субвенционирање на учеството за станот/куќата - Клиенти кои не примаат плата преку Банката - субвенционирање на дел од месечниот ануитет - субвенционирање на учеството за станот/куќата	2,9% фиксна каматна стапка за првите три години, 3,9% фиксна за четвртата и петата година, за остатокот од периодот променлива Шестмесечен ЕУРИБОР + 4 процентни поени на годишно ниво, за цело времетраење на отплата на кредитот Шестмесечен ЕУРИБОР + 4 процентни поени на годишно ниво, за цело времетраење на отплата на кредитот 2,9% фиксна каматна стапка за првите три години, 3,9% фиксна за четвртата и петата година, за остатокот од периодот променлива Шестмесечен ЕУРИБОР + 6 процентни поени на годишно ниво, за цело времетраење на отплата на кредитот Шестмесечен ЕУРИБОР + 6 процентни поени на годишно ниво, за цело времетраење на отплата на кредитот
2.2.1.2.1.6.1.	НЛБ Станбен Плус кредит (овој производ се пласира од 25.05.2012 до 24.09.2014 г.)	4,9% фиксна каматна стапка за првите пет години, 6% за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.6.2.	НЛБ Станбен Плус кредит (овој производ се пласира од 25.09.2014 до 28.02.2015 година)	4,7% фиксна каматна стапка за првите пет години, 6% за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.6.3	НЛБ Станбен happy кредит (овој производ се пласира од 25.09.2017 до 14.01.2023 година) <i>* претходен назив на продуктот - НЛБ Станбен Плус кредит во МКД со важност до 14.09.2018 година</i>	6 процентни поени + шестмесечен Еурибор, променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 6 процентни поени

	(вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволениот максимум на договорна камата)	
2.2.1.2.1.7.	Супер станбен кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 01.11.2013 до 23.03.2015 година) Клиенти кои не примаат плата преку Банката - За клиенти на лично банкарство - За останати вработени кои не се клиенти на лично банкарство	5,0% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години и 6,9% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот 5,5% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години и 6,9% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.7.1.	Супер станбен кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 24.03.2015 година) Клиенти кои не примаат плата преку Банката - За клиенти на лично банкарство - За останати вработени кои не се клиенти на лично банкарство	4,5% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години и 6% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот 4,7% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години и 6,5% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.8.	Станбен кредит во ЕУР во соработка со „Адора Инженеринг“ (овој производ се пласира до 24.04.2014 година) -Клиенти кои примаат плата преку Банката	2,5% фиксна годишна каматна стапка за првите 3 години, 5,5% фиксна годишна каматна стапка за 4та и 5та година и 6,9% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.2.1.9	Станбен кредит за градежни фирми соработници со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира до 01.10.2019 до 30.06.2020 година)	3,5% фиксна годишна каматна стапка за првите десет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот.
2.2.1.2.1.9.1	Станбен кредит за градежни фирми соработници со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.07.2020 до 14.01.2023 година)	3,3% фиксна годишна каматна стапка за првите десет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 4 процентни поени променлива за остатокот од периодот.
2.2.1.2.1.10	Станбен кредит за градежни фирми соработници со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 30.06.2020 година)	3,0% фиксна годишна каматна стапка за првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР + 5,9 процентни поени променлива за остатокот од периодот.
2.2.1.2.1.10.1	Станбен кредит за градежни фирми соработници со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.07.2019 до 14.01.2023 година)	3,0% фиксна годишна каматна стапка за првите пет години и шестмесечен ЕУРИБОР +

		4 процентни поени променлива за остатокот од периодот.
2.2.1.2.1.10.1.1	Станбен кредит за градежни фирми соработници со фиксна каматна стапка за први 3 години (овој производ се пласира од 15.01.2023 до 12.02.2023 година)	3.1% фиксна првите 3 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР + 3,3 процентни поени, но не помалку од 5,9% годишн
2.2.1.2.1.10.1.1.	Станбен кредит за градежни фирми соработници (овој производ се пласира од 15.01.2023 до 12.02.2023 година)	3,25% фиксна првите 5 години 3,75% фиксна во првите 10 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР + 3,6процентни поени, но не помалку од 5,9% годишн
2.2.1.2.2.	Кредити за реновирање на станбен и деловен простор - со девизна клаузула ЕУР - со девизна клаузула ЦХФ	7,40% 7,40%
2.2.1.2.3	Зелен Станбен кредит Овој производ се пласира од 15.01.2023 до 12.02.2023 година	3,3% фиксна првите 3 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР + 3,3 процентни поени, но не помалку од 5,9% годиш
2.2.1.2.4	Зелен Станбен кредит (со осигурување незгода) Овој производ се пласира од 13.02.2023 година	3,45% фиксна првите 5 години 3,95% фиксна во првите 10 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР + 3,6 процентни поени, но не помалку од 5,9% годиш
2.2.1.2.4.1	Зелен Плус Станбен кредит Овој производ се пласира од 15.01.2023 до 12.02.2023 година	3,1% фиксна првите 3 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР + 3,3 процентни поени, но не помалку од 5,9% годишно
2.2.1.2.4	Зелен Плус Станбен кредит (со осигурување незгода) Овој производ се пласира од 13.02.2023 година	3,25% фиксна првите 5 години 3,75% фиксна во првите 10 години Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР + 3,6 процентни поени, но не помалку од 5,9% годиш
2.2.1.2.5	Зелен Станбен кредит (ESG- Environmental Social Governance) – до 300.000 ЕУР	2,8% / 3% фиксна 5 г., (живот/незгода) Варијабилна: 6 месечен ЕУРИБОР+3,8 процентни

		поени, но не помалку од 5,9% годишно
2.2.1.3.	Кредитирање на продажба на автомобили	
2.2.1.3.1.1.	Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до 10 години, автомобилски хипотекарен кредит (овој производ не се пласира од 01.11.2009 година)	7,40%
2.2.1.3.1.2.	Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до 10 години, автомобилски хипотекарен кредит (овој производ се пласира од 01.11.2009 до 01.02.2010 г.)	7,40%
2.2.1.3.1.3.	Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до 10 години, автомобилски хипотекарен кредит (овој производ се пласира од 01.02.2010 до 31.12.2015 г.)	7,40%
2.2.1.3.1.4.	Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до 10 години, автомобилски хипотекарен кредит (овој производ се пласира од 01.01.2016 до 30.06.2016 г.)	7,40%
2.2.1.3.1.5.	Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до 10 години, автомобилски хипотекарен кредит (овој производ се пласира од 01.07.2016 до 27.02.2017 година)	7,40%
2.2.1.3.2.	Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до 10 години, автомобилски хипотекарен кредит (овој производ не се пласира од 03.07.2017 година) - со девизна клаузула со 1/3 девизен депозит (со девизна клаузула со 1/3 девизен депозит се пласира до 31.10.2015 година) - за одобрени кредити од 01.11.2009 година	7% 5,9%
2.2.1.3.3.	Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до 5 години, ВИП автомобилски кредит - без залог и без хипотека (овој производ не се пласира од 03.07.2017 година) - со девизна клаузула ЕУР - со девизна клаузула ЦХФ	7,40% 7,40%
2.2.1.3.4.1.	Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до 7 години – со девизна клаузула, обезбедени со залог на возилото кое се набавува (овој производ не се пласира од 01.02.2010 година) а) минимум 20% девизен депозит од износот на кредитот - со девизна клаузула ЕУР - за одобрени кредити од 10.11.2008 година - со девизна клаузула ЦХФ б) над 30% сопствено учество од износот на автомобилот - со девизна клаузула ЕУР - за одобрени кредити од 10.11.2008 година - за одобрени кредити од 01.11.2009 година Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со девизна клаузула ЦХФ в) до 30% сопствено учество од износот на автомобилот - со девизна клаузула ЕУР - за одобрени кредити од 10.11.2008 година - за одобрени кредити од 01.11.2009 година Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со девизна клаузула ЦХФ г) со 1/3 девизен депозит - за одобрени кредити од 01.11.2009 година Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	 7% 7,3% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 6,5% 7,40%

2.2.1.3.4.2.	Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до 7 години - со девизна клаузула, обезбедени со залог на возилото кое се набавува (овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со 1/3 девизен депозит Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	7,40% 7,40% 6,5% 7,40%
2.2.1.3.4.3.	Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до 7 години, обезбедени со залог на возилото - 11.2010 (овој производ се пласира од 08.11.2010 до 30.06.2012 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со 1/3 девизен депозит Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	7,40% 7,40% 6,5% 7,40%
2.2.1.3.4.4.	Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до 7 години, обезбедени со залог на возилото - 07.2012 (овој производ се пласира од 01.07.2012 до 31.10.2015 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со 1/3 девизен депозит Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	7,40% 7,40% 6,5% 7,40%
2.2.1.3.4.5	НЛБ Автомобилски кредит во ЕУР– 11.2015 (овој производ се пласира од 01.11.2015 до 09.07.2017 година) (денарки кредит со девизна клаузула во ЕУР) Клиенти кои примаат плата/пензија преку Банката Клиенти кои не примаат плата/пензија преку Банката	5,9% фиксна каматна стапка за првата година, 6,9% променлива каматна стапка за остатокот од периодот 7,40% годишна каматна стапка
2.2.1.3.4.5.1	НЛБ Автомобилски кредит во ЕУР– 07.2017 (овој производ се пласира од 10.07.2017 до 28.02.2018 година) (денарки кредит со девизна клаузула во ЕУР) - Клиенти кои примаат плата/пензија преку Банката - Клиенти кои не примаат плата/пензија преку Банката (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволения максимум на договорна камата)	5,9% фиксна каматна стапка за првите 12 месеци за остатокот од периодот, 6,9 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот, но не помалку од 6,9 процентни поени 7,40 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР, променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 7,40 процентни поени
2.2.1.3.4.5.2	НЛБ Автомобилски кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 01.03.2018 до 14.01.2023 година)	

	(денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР) - Клиенти кои примаат плата/пензија преку Банката - Клиенти кои не примаат плата/пензија преку Банката (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволеният максимум на договорна камата)	шестмесечен ЕУРИБОР +5,70 процентни поени, променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 5,70% годишно шестмесечен ЕУРИБОР + 7,50 процентни поени променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 7,5 % годишно
2.2.1.3.4.5.2.1	НЛБ Автомобилски класик кредит во МКД (овој производ се пласира од 15.01.2023 година)	Варијабилна каматна стапка за целиот период НРКС + 5 процентни поени
2.2.1.3.4.5.2.2	НЛБ Сребрен автомобилски кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 02.05.2018 до 14.01.2023 година) (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР) Клиенти кои примаат пензија преку Банката (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволеният максимум на договорна камата)	шестмесечен ЕУРИБОР +5,7 процентни поени, променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 5,7%
2.2.1.3.4.5.2.3	НЛБ Сребрен автомобилски кредит во МКД овој производ се пласира од 15.01.2023	Варијабилна каматна стапка за целиот период НРКС + 4,5 процентни поени
2.2.1.3.4.6	НЛБ Автомобилски КАСКО кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 01.03.2018 до 14.01.2023 година) (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР) Клиенти кои примаат плата/пензија преку Банката (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволеният максимум на договорна камата)	шестмесечен ЕУРИБОР +5,9 процентни поени, променлива годишна каматна стапка, но не помалку 5,9% годишно
2.2.1.3.4.6.2	НЛБ Сребрен автомобилски КАСКО кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 02.05.2018 до 14.01.2023 година.). (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР) Клиенти кои примаат пензија преку Банката (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволеният максимум на договорна камата)	шестмесечен ЕУРИБОР +5,9 процентни поени, променлива годишна каматна стапка, но не помалку 5,9%
2.2.1.3.5.	Златен автомобилски кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 15.04.2013 до 05.06.2013 г.)	

	– во висина до 50.000 ЕУР - за клиенти на лично банкарство, приматели на плата во НЛБ ТБ	6,5% годишна каматна стапка
2.2.1.3.5.1.	Златен автомобилски кредит (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР), (овој производ се пласира од 06.06.2013 до 31.10.2015 година) – во висина до 50.000 ЕУР	6,0% годишна каматна стапка
2.2.1.3.5.2	Златен автомобилски кредит во ЕУР – 11.2015 (овој производ се пласира од 01.11.2015 до 09.07.2017 година) (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР)	5,5% фиксна каматна стапка за првите две година, 6,5% променлива каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.1.3.5.3	Златен автомобилски кредит во ЕУР – 07.2017 (овој производ се пласира од 01.07.2017 до 28.02.2018 година) (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР)	5,5% фиксна каматна стапка за првите две година, 6,5 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР, променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот, но не помалку од 6,5% годишно
2.2.1.3.5.4	Златен автомобилски кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 01.03.2018 до 14.01.2023 година) (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР) (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволеният максимум на договорна камата)	шестмесечен ЕУРИБОР+5,5 процентни поени,променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 5,5 % годишно
2.2.1.3.5.4.1	Златен автомобилски кредит во МКД овој производ се пласира од 15.01.2023 година)	Варијабилна каматна стапка за целиот период НРКС + 3,8 процентни поени
2.2.1.3.5.5	Златен автомобилски КАСКО кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 01.03.2018 до 14.01.2023 година) (денарски кредит со девизна клаузула во ЕУР) (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволеният максимум на договорна камата)	шестмесечен ЕУРИБОР+5,7 процентни поени, променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 5,7 % годишно
2.2.1.3.6.	НЛБ Автомобилски Плус кредит (овој производ се пласира од 25.05.2012 до 31.10.2015 година)	5,5%
2.2.1.3.7.	Кредити за набавка на половни возила, обезбедени со залог на возилото, за вработени и пензионери, (овој производ се пласира од 15.08.2014 до 31.10.2015 година) Клиенти кои примаат плата, пензија преку Банката Клиенти кои не примаат плата, пензија преку Банката - со 1/3 девизен депозит Клиенти кои примаат плата, пензија преку Банката Клиенти кои не примаат плата,пензија преку Банката	7,40% 7,40% 6,50% 7,40%
2.2.1.4.1.	Кредити за партиципација за школување	



	- со девизна клаузула ЕУР - со девизна клаузула ЦХФ	7,40% 7,40%
2.2.1.4.2.	Студентски кредит - 06.2011 (овој производ се пласира од 15.06.2011 до 30.06.2012 г.) - со девизна клаузула ЕУР	7,40%
2.2.1.4.3.	НЛБ Студентски кредит - 07.2012 (овој производ се пласира од 01.07.2012 до 01.01.2015 г.)	7,40%
2.2.1.4.4.	НЛБ Студентски кредит во ЕУР - 01.2015 (овој производ се пласира од 02.01.2015 до 31.12.2015 година)	7,40%
2.2.1.4.5.	НЛБ Студентски кредит во ЕУР - 01.2016 (овој производ се пласира од 01.01.2016 година до 27.02.2017 година)	7,40%
2.2.1.5.	Кредити за набавка на опрема, унапред. на индивидуални земјоделски производители и други	9,40% за трговци, односно 7,40% за нетрговци
2.2.1.6.	Наменски кредити за млекопроизводство наменети за индивидуални земјоделски производители и приватни фирми - за набавка на опрема - револвинг кредити	9,40% за трговци, односно 7,40% за нетрговци 14,10% за трговци, односно 7,40% за нетрговци
2.2.1.7.	Кредити без определена намена обезбедени со депозит	
2.2.1.7.1.	Кредити без определена намена обезбедени со 100% девизен депозит (овој производ се пласира до 09.07.2017 година) - во висина до 10.000 ЕУР - во висина над 10.000 ЕУР - за кредити обезбедени со постоечки договор за депозит орочен пред аплицирање за кредитот - За кредитите чија каматна стапка користејќи некој од горенаведените каматни маргини, го надмине законски дозволиениот максимум на договорна камата, каматната стапка се определува во висина на законскиот максимум преку соодветна корекција на каматната маргина, односно истата ќе се намали, имајќи ја предвид веќе утврдената висина на каматна стапка на депозитот согласно оваа Одлука.	каматната стапка на кредитот е дефинирана како 3% каматна маргина над каматната стапка на депозитот кој служи како обезбедување за кредитот. каматната стапка на кредитот е дефинирана како 2,7% каматна маргина над каматната стапка на депозитот кој служи како обезбедување за кредитот каматната стапка на кредитот е дефинирана како 2,5% каматна маргина над каматната стапка на депозитот кој служи како обезбедување за кредитот
2.2.1.7.1.1	Кредити без определена намена обезбедени со 100% девизен депозит (овој производ се пласира од 10.07.2017 година) - во висина до 10.000 ЕУР	каматната стапка на кредитот е дефинирана како 3% каматна маргина (фиксна) над каматната стапка на депозитот кој

	- во висина над 10.000 ЕУР - за кредити обезбедени со постоечки договор за депозит орочен пред аплицирање за кредитот За кредитите чија каматна стапка користејќи некој од горенаведените каматни маргини, го надмине законски дозволения максимум на договорна камата, каматната стапка се определува во висина на законскиот максимум, преку соодветна корекција на каматната маргина, односно истата ќе се намали, имајќи ја предвид веќе утврдената висина на каматна стапка на депозитот согласно оваа Одлука.	служи како обезбедување за кредитот каматната стапка на кредитот е дефинирана како 2,7% каматна маргина (фиксна) над каматната стапка на депозитот кој служи како обезбедување за кредитот каматната стапка на кредитот е дефинирана како 2,5% каматна маргина (фиксна) над каматната стапка на депозитот кој служи како обезбедување за кредитот
2.2.1.7.2.1.	Кредити без определена намена обезбедени со 50% девизен депозит (овој производ не се пласира од 01.02.2010 година) - за одобрени кредити од 10.11.2008 година - за одобрени кредити од 01.04.2009 година	7,40% 7,40% 7,40%
2.2.1.7.2.2.	Кредити без определена намена обезбедени со 50% девизен депозит (овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.)	7,40%
2.2.1.7.2.3.	Кредити без определена намена обезбедени со 50% девизен депозит - 11.2010 (овој производ се пласира од 08.11.2010 до 31.12.2015 г.)	7,40%
2.2.1.7.2.4.	Кредити без определена намена обезбедени со 50% девизен депозит - 01.2016 (овој производ се пласира од 01.01.2016 година до 09.07.2017 година.)	7,40%
2.2.1.7.2.5	Кредити без определена намена обезбедени со 50% девизен депозит - 07.2017 (овој производ се пласира од 10.07.2017 до 24.09.2017 година) (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволения максимум на договорна камата)	7,40 поени + шестмесечен ЕУРИБОР, променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 7,40 процентни поени
2.2.1.8.	Ненаменски кредити обезбедени со државни обврзници по основ старо девизно штедење и денационализација во висина од 50% од номиналната вредност на обврзниците - со девизна клаузула ЕУР - за одобрени кредити од 01.01.2011 година (овој производ не се пласира од 01.07.2012 година) - со девизна клаузула ЦХФ	7,40% 7,40% 7,40%
2.2.1.8.1.	Готовински кредити со покрите 200% државни обврзници во ЕУР - 07.2012 (овој производ се пласира од 01.07.2012 до 31.10.2015 г.)	7,40%
2.2.1.9.	Туристички кредити - со девизна клаузула	7,40%
2.2.1.10.	Кредити обезбедени со залог на акции	7,40%
2.2.1.11.	Револвинг хипотекарен кредит (овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)	7,40%

	- за одобрени кредити од 10.11.2008 година - за одобрени кредити од 01.04.2009 година	7,40% 7,40%
2.2.1.12.	НЛБ ЕНЕРГО кредит (кредит за подобрување на енергетска ефикасност во ЕУР – денарски кредит со девизна клаузула) (овој производ се пласира од 15.03.2016 година до 09.07.2017 година)	6,00%
2.2.1.12.1	НЛБ ЕНЕРГО кредит (кредит за подобрување на енергетска ефикасност во ЕУР – денарски кредит со девизна клаузула) (овој производ се пласира од 10.07.2017 до 24.09.2017 година)	6,00 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР, променлива годишна каматна стапка, но не помалку 6,00 процентни поени
2.2.1.12.2	НЛБ Студентски кредит за мастер студии на IEDC Bled School of Management (кредит во ЕУР) (овој производ се пласира од 01.02.2021 година) (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволеният максимум на договорна камата)	4% процентни поени + 6 м. ЕУРИБОР
2.2.2.	Кредити на физички лица со денарска клаузула	
2.2.2.1.	Потрошувачки кредити	
2.2.2.1.1.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица без определена намена без жиранти до 6 години до 200.000 МКД (овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)	9.25%
2.2.2.1.1.1.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица без определена намена без жиранти до 6 години до 200.000 МКД (овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.)	9.25%
2.2.2.1.2.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица без определена намена до 6 години до 320.000 МКД (овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)	9.25%
2.2.2.1.2.1.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица без определена намена до 6 години до 320.000 МКД (овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.)	9.25%
2.2.2.1.3.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица до 600.000 МКД без определена намена до 6 години - 11.2010 - за клиенти кои не примаат плата преку Банката (овој производ се пласира од 08.11.2010 г.) - за клиенти кои примаат плата преку Банката (овој производ се пласира од 08.11.2010 до 01.01.2011 г.)	9.25% 9.25%
2.2.2.1.3.1.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица до 600.000 МКД без определена намена до 6 години - 01.2011 - за клиенти кои примаат плата преку Банката	9.25%
2.2.2.1.3.2.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица до 600.000 МКД без определена намена до 6 години - 06.2013 - за клиенти кои примаат плата преку Банката (овој производ се пласира од 06.06.2013 г. до 31.08.2017)	8,9%
2.2.2.1.3.3.	Потрошувачки кредити на физички лица во МКД – 09.2017 (овој производ се пласира од 01.09.2017 до 31.10.2017 година)	7,6%
2.2.2.1.3.3.1	Потрошувачки кредити на физички лица во МКД – 11.2017 (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 10.03.2019 година)	НРКС+5,50 процентни поени варијабилна за целиот период на кредитот

2.2.2.1.3.3.2	Потрошувачки кредити на физички лица во МКД (овој производ се пласира од 11.03.2019 до 14.01.2023 година)	НРКС+6,00 процентни поени варијабилна за целиот период на кредитот
2.2.2.1.3.3.2.1	Потрошувачки кредити на физички лица во МКД (овој производ се пласира од 15.01.2023 до 12.02.2023 година)	НРКС+4,9 процентни поени варијабилна за целиот период на кредитот
2.2.2.1.3.4.	Долгорочен лесен потрошувачки кредит до 6 години (овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)	9.25%
2.2.2.1.4.1.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица со определена намена до 6 години (овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)	9.25%
2.2.2.1.4.2.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица со определена намена до 6 години (овој производ се пласира од 01.02.2010 до 24.09.2017 година)	9.25%
2.2.2.1.4.3.	НЛБ потрошувачки наменски кредит за туристички цели (овој производ се пласира од 01.07.2010 до 31.08.2010 г.)	9.25%
2.2.2.1.4.4.	Инстант кредит – 03.2011 (овој производ се пласира од 21.03.2011 година)	9.25%
2.2.2.1.4.4.1.	Инстант промотивен кредит –за Саем на мебел (овој производ се пласира од 25.03.2014 до 30.04.2014 г.)	9,00%
2.2.2.1.4.5.	Инстант кредит за финансирање на туристичката програма „Work and Travel“ – 01.2012 (овој производ се пласира од 01.01.2012 до 31.10.2017 година) - за кредити со рок на отплата 8 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци - за кредити со рок на отплата 24 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци	0% 9.25%
2.2.2.1.4.5.1	Инстант кредит за финансирање на туристичката програма „Work and Travel“ – 11.2017 (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 14.01.2023 година) - за кредити со рок на отплата 8 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци - за кредити со рок на отплата 24 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци	0% за кредитобарател Благајнички записи +8 процентни поени годишно, варијабилна за целиот период (доколку ја плаќа кредитобарателот)
2.2.2.1.4.5.1.1	Инстант кредит за финансирање на туристичката програма „Work and Travel“ (овој производ се пласира од 15.01.2023 година) - за кредити со рок на отплата 8 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци - за кредити со рок на отплата 24 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци	0% за кредитобарател НРКС +7,9 процентни поени годишно, варијабилна за целиот период (доколку ја плаќа кредитобарателот)
2.2.2.1.4.6.	Инстант потрошувачки кредит на физички лица без камата со кредитен посредник – 08.2013 (овој производ се пласира од 01.08.2013 до 31.10.2017 година) - за кредити со рок на отплата 36 месеци	0% за кредитобарател,

		9% за кредитен посредник
2.2.2.1.4.6.1	Инстант потрошувачки кредит на физички лица без камата со кредитен посредник – 11.2017 (овој производ се пласира од 01.11.2017 година) - за кредити со рок на отплата 36 месеци	0% за кредитобарател, 5,75% фиксна каматна стапка, каматата ја плаќа трговецот/ за кредитен посредник пред исплата на секој кредит
2.2.2.1.5.1.	Долгорочни ВИП потрошувачки кредити на физички лица без определена намена (овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.) - за менаџери-вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на Банката кои примаат плата преку Банката - за менаџери-вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на Банката кои не примаат плата преку Банката	9.25% 9.25%
2.2.2.1.5.2.	Долгорочни ВИП потрошувачки кредити на физички лица без определена намена (овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.) - за менаџери-вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на Банката кои примаат плата преку Банката - за менаџери-вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на Банката кои не примаат плата преку Банката	9.25% 9.25%
2.2.2.1.6.1.	Долгорочен виолетов потрошувачки кредити на физички лица без определена намена до 72 месеци (овој производ не се пласира од 01.02.2010 година) - за вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на Банката кои примаат плата преку Банката - за вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на Банката кои не примаат плата преку Банката	9.25% 9.25%
2.2.2.1.6.1.1.	Долгорочен виолетов потрошувачки кредити на физички лица без определена намена до 72 месеци (овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.) - за вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на Банката кои примаат плата преку Банката - за вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на Банката кои не примаат плата преку Банката	9.25% 9.25%
2.2.2.1.6.2.	Долгорочен виолетов потрошувачки кредити до 84 месеци – 11.2010 (овој производ се пласира од 08.11.2010 до 14.11.2011 г.)	9.25%
2.2.2.1.6.2.1.	Долгорочен виолетов потрошувачки кредити до 84 месеци – 11.2011 (овој производ се пласира од 15.11.2011 до 24.03.2013 г.)	9.25%
2.2.2.1.6.2.2.	Долгорочен виолетов потрошувачки кредит до 96 месеци – 03.2013 (овој производ се пласира од 25.03.2013 до 05.06.2013 г.)	8,9%
2.2.2.1.6.2.3.	Долгорочен виолетов потрошувачки кредит до 96 месеци – 06.2013 (овој производ се пласира од 06.06.2013 г.до 31.08.2017)	7,9%
2.2.2.1.6.2.4.	Виолетов потрошувачки кредит во МКД – 09.2017 (овој производ се пласира од 01.09.2017 до 31.10.2017)	6% фиксна каматна стапка за првите 13 месеци, 7,6% променлива годишна каматна стапка за остатокот на периодот
2.2.2.1.6.2.5.	Виолетов потрошувачки кредит во МКД – 11.2017 (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 10.03.2019)	6% фиксна каматна стапка за првите 13 месеци, НРКС +5,50 процентни поени, варијабилна годишна

		каматна стапка за остатокот на периодот
2.2.2.1.6.2.5.1	Виолетов потрошувачки кредит во МКД – 03.2019 (овој производ се пласира од 11.03.2019 до 31.08.2019 година)	5,9% фиксна каматна стапка за првите 13 месеци, НРКС +6,00 процентни поени варијабилна годишна каматна стапка за остатокот на периодот
2.2.2.1.6.2.5.2	Виолетов потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.09.2019 до 29.02.2020 година)	5,7% фиксна каматна стапка за првите 13 месеци, НРКС +6,00 процентни поени варијабилна годишна каматна стапка за остатокот на периодот
2.2.2.1.6.2.5.3	Виолетов потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.12.2020 година)	5,5% фиксна каматна стапка за првите 35 месеци, НРКС +5 процентни поени варијабилна годишна каматна стапка за остатокот на периодот
2.2.2.1.6.2.5.4	Виолетов потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.01.2021 до 31.07.2021 година)	5,5% фиксна каматна стапка за првите 36 месеци, НРКС +5 процентни поени варијабилна годишна каматна стапка за остатокот на периодот
2.2.2.1.6.3.	Промотивен виолетов потрошувачки кредит до 96 месеци – 03.2013 (овој производ се пласира од 25.03.2013 до 05.06.2013 г.)	6,9% фиксна каматна стапка за првата година на користење, 8,9 % променлива годишна каматна стапка за остатокот на периодот
2.2.2.1.6.3.1.	Промотивен виолетов потрошувачки кредит до 120 месеци – 06.2013 (овој производ се пласира од 06.06.2013 до 31.07.2013 г.)	6,5% фиксна каматна стапка за првата година на користење, 7,9% променлива годишна каматна стапка за остатокот на периодот
2.2.2.1.6.4.	Есенски виолетов потрошувачки кредит до 120 месеци – 09.2013 (овој производ се пласира од 01.09.2013 до 31.12.2013 г.)	6,5% фиксна каматна стапка за првата година на користење, 7,9% променлива годишна каматна стапка за остатокот на периодот
2.2.2.1.6.5.	Промотивен виолетов потрошувачки кредит до 120 месеци – 03.2014 (овој производ се пласира од 10.03.2014 до 31.07.2014 г.)	6,4% фиксна каматна стапка за првата година на користење, 8,5% променлива годишна каматна стапка за остатокот на периодот
2.2.2.1.6.6.	Сезонски виолетов потрошувачки кредит (овој производ се пласира од 01.09.2014 до 31.12.2014 г.)	6,2% фиксна годишна каматна стапка за првата година на користење, 8,5% променлива годишна каматна стапка за остатокот на периодот

2.2.2.1.6.7.	Промотивен виолетов потрошувачки кредит во МКД – 02.2015 (овој производ се пласира од 01.02.2015 до 31.07.2015 година)	6,0% фиксна годишна каматна стапка за првата година на користење, 8,5% променлива годишна каматна стапка за остатокот на периодот
2.2.2.1.6.8	Есенски виолетов потрошувачки кредит во МКД- 09.2015 (овој производ се пласира од 01.09.2015 до 31.10.2015 г.)	6% фиксна каматна стапка за првата година 8,5% променлива каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.6.9	Промотивен виолетов потрошувачки кредит во МКД- 02.2016 (овој производ се пласира од 08.02.2016 до 08.03.2016 г.)	6% фиксна каматна стапка за првата година 8,5% променлива каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.6.10.	Промотивен виолетов потрошувачки кредит во МКД- 03.2016 (овој производ се пласира од 15.03.2016 до 31.07.2016 г.)	6% фиксна каматна стапка за првата година 8,5% променлива каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.6.11.	Промотивен Виолетов потрошувачки кредит во МКД- 09.2016 (овој производ се пласира од 07.09.2016 до 31.10.2016 г.)	6% фиксна каматна стапка за првите 13 месеци 8,5% променлива каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.6.12.	Промотивен Виолетов потрошувачки кредит во МКД- 03.2017 (овој производ се пласира од 02.03.2017 до 31.05.2017 г.)	6% фиксна каматна стапка за првите 13 месеци 7,6% променлива каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.6.13.	РИЗИКО Виолетов потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 07.09.2016 г. до 31.10.2016)	6% фиксна каматна стапка за првите 2 години 8,5% променлива каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.6.14.	Виолетов ризико потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 02.03.2017 до 31.10.2017 г.)	6% фиксна каматна стапка за првите 2 години 7,6% променлива каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.6.14.1	Виолетов Плус потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 10.03.2019 година.) <i>* претходен назив на продуктот - Виолетов ризико потрошувачки кредит во МКД со важност до 02.09.2018 година</i>	6% фиксна каматна стапка за првите 2 години, НРКС +5,50 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.6.14.2	Виолетов Плус потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 11.03.2019 година до 31.08.2019) <i>* претходен назив на продуктот - Виолетов ризико потрошувачки кредит во МКД со важност до 02.09.2018 година</i>	5,5% фиксна каматна стапка за првите 13 месеци, НРКС +6,00 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.6.14.3	Виолетов Плус потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.09.2019 до 29.02.2020 година)	5,3% фиксна каматна стапка за првите 13 месеци, НРКС +6,00 процентни поени

	<i>* претходен назив на продуктот - Виолетов ризико потрошувачки кредит во МКД со важност до 02.09.2018 година</i>	варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.6.14.4	Виолетов Плус потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.12.2020 година) <i>* претходен назив на продуктот - Виолетов ризико потрошувачки кредит во МКД со важност до 02.09.2018 година</i>	5,2% фиксна каматна стапка за првите 35 месеци, НРКС +5 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.6.14.5	Виолетов Плус потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.01.2021 до 31.07.2021 година)	5,2% фиксна каматна стапка за првите 36 месеци, НРКС +5 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.6.15.	Виолетов Плус потрошувачки кредит до 96 месеци – 02.2012 (овој производ се пласира од 01.03.2012 до 24.03.2013 г.)	9.25%
2.2.2.1.6.15.1.	Виолетов Плус потрошувачки кредит до 96 месеци – 03.2013 (овој производ се пласира од 25.03.2013 до 05.06.2013 г.)	8,9%
2.2.2.1.6.15.2.	Виолетов Плус потрошувачки кредит до 96 месеци – 06.2013 (овој производ се пласира од 06.06.2013 г. до 31.08.2017 година)	7,9%
2.2.2.1.6.15.3.	Брз потрошувачки кредит до 84 месеци (овој производ се пласира од 15.04.2019 година)	НРКС +6,00 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.7.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица – пензионери без определена намена (Сребрен потрошувачки кредит за пензионери) (овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.) - за клиенти кои примаат пензија преку Банката до 60 месеци - пензионери корисници на словенечки пензии без определена намена до 60 месеци	9.25% 9.25%
2.2.2.1.7.1.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица – пензионери без определена намена (Сребрен потрошувачки кредит за пензионери) (овој производ се пласира од 01.02.2010 до 08.11.2010 г.) - за клиенти кои примаат пензија преку Банката до 60 месеци - пензионери корисници на словенечки пензии без определена намена до 60 месеци	9.25% 9.25%
2.2.2.1.7.2.	Долгорочен сребрен потрошувачки кредит до 60 месеци – 11.2010 (овој производ се пласира од 08.11.2010 до 14.11.2011 г.)	9.25%
2.2.2.1.7.2.1.	Долгорочен сребрен потрошувачки кредит до 60 месеци – 11.2011 (овој производ се пласира од 15.11.2011 до 24.03.2013 г.)	9.25 %
2.2.2.1.7.2.2.	Долгорочен сребрен потрошувачки кредит до 60 месеци – 03.2013 (овој производ се пласира од 25.03.2013 до 05.06.2013 г.)	8,9%
2.2.2.1.7.2.3.	Долгорочен сребрен потрошувачки кредит до 60 месеци – 06.2013 (овој производ се пласира од 06.06.2013 г. до 31.08.2017)	7,9%

2.2.2.1.7.2.4.	Сребрен потрошувачки кредит во МКД – 09.2017 (овој производ се пласира од 01.09.2017 до 31.10.2017)	6% фиксна каматна стапка за првите 13 месеци, 7,6% променлива каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.7.2.4.1	Сребрен потрошувачки кредит во МКД – 11.2017 (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 10.03.2019 година)	6% фиксна каматна стапка за првите 13 месеци, НРКС +5,50 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.7.2.4.2	Сребрен потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 11.03.2019 година до 31.08.2019)	5,9% фиксна каматна стапка за првите 13 месеци, НРКС +6,00 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.7.2.4.3	Сребрен потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.09.2019 до 29.02.2020 година)	5,7% фиксна каматна стапка за првите 13 месеци, НРКС+6,00 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.7.2.4.4	Сребрен потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.12.2020 година)	5,5% фиксна каматна стапка за првите 35 месеци, НРКС+5,00 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.7.2.4.5	Сребрен потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.01.2021 до 31.07.2021 година)	5,5% фиксна каматна стапка за првите 36 месеци, НРКС+5,00 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.7.2.5	Сребрен Ризико потрошувачки кредит во МКД – 10.2017 (овој производ се пласира од 09.10.2017 до 31.10.2017)	6% фиксна каматна стапка за првите 24 месеци, 7,6% променлива каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.7.2.5.1	Сребрен Плус потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 10.03.2019 година) <i>* претходен назив на продуктот - Сребрен Ризико потрошувачки кредит во МКД со важност до 02.09.2018 година</i>	6% фиксна каматна стапка за првите 24 месеци, НРКС+5,50 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.7.2.5.2	Сребрен Плус потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 11.03.2019 до 31.08.2019) <i>* претходен назив на продуктот - Сребрен Ризико потрошувачки кредит во МКД со важност до 02.09.2018 година</i>	5,5% фиксна каматна стапка за првите 13 месеци, НРКС+6,00 процентни поени

		варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.7.2.5.3	Сребрен Плус потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.09.2019 до 29.02.2020 година) <i>* претходен назив на продуктот - Сребрен Ризико потрошувачки кредит во МКД со важност до 02.09.2018 година</i>	5,3% фиксна каматна стапка за првите 13 месеци, НРКС+6,00 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.7.2.5.4	Сребрен Плус потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.12.2020 година) <i>* претходен назив на продуктот - Сребрен Ризико потрошувачки кредит во МКД со важност до 02.09.2018 година</i>	5,2% фиксна каматна стапка за првите 35 месеци, НРКС+5,00 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.7.2.5.5	Сребрен Плус потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.01.2021 до 31.07.2021 година)	5,2% фиксна каматна стапка за првите 36 месеци, НРКС+5,00 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.2.1.8.1.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица – пензионери кои не примаат пензија преку Банката до 36 месеци (овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.)	9.25%
2.2.2.1.8.2.	Долгорочни потрошувачки кредити на физички лица – пензионери кои не примаат пензија преку Банката до 36 месеци (овој производ се пласира од 01.02.2010 г. до 31.08.2017 година)	9.25%
2.2.2.1.8.3.	Зелен Потрошувачки кредит (ESG - Environmental Social Governance)	Необезбеден: 4,7% / 5 % фиксна 36м. (живот/незгода) Варијабилна: НРКС+4,5 процентни поени Со хипотека: Варијабилна за цел период: НРКС + 2,39 процентни поени / 2,59 процентни поени (живот/незгода)
2.2.2.1.8.3.	Краткорочни денарски кредити за пензионери за набавка на дрва за огрев - пензионери кои примаат пензија преку Банката до 12 месеци - за одобрени кредити до 31.10.2013 г. - за одобрени кредити од 31.10.2013 г.	7% фиксна каматна стапка 9.25% променлива каматна стапка
2.2.2.1.9.	НЛБ Станбен кредит - 03.2012 (овој производ се пласира од 12.03.2012 до 24.03.2013 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	7,2% фиксна каматна стапка за првите три години, 7,5% променлива за остатокот од периодот 7,5% фиксна каматна стапка за првите три

	- со покритие 1/3 денарски депозит по видување - Клиенти кои примаат плата преку Банката - Клиенти кои не примаат плата преку Банката	години, 8,0% променлива за остатокот од периодот 6,5% 7%
2.2.2.1.9.1.	НЛБ Станбен кредит - 03.2013 (овој производ се пласира од 25.03.2013 до 05.06.2013 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со покритие 1/3 денарски депозит по видување - Клиенти кои примаат плата преку Банката - Клиенти кои не примаат плата преку Банката	6,9% фиксна каматна стапка за првите три години, 7,5% променлива за остатокот од периодот 7,2% фиксна каматна стапка за првите три години, 8,0% променлива за остатокот од периодот 6,2% 6,7%
2.2.2.1.9.2.	НЛБ Станбен кредит - 06.2013 (овој производ се пласира од 06.06.2013 до 31.10.2017г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со покритие 1/3 денарски депозит по видување (со 1/3 денарски депозит се пласира до 31.10.2015 година) - Клиенти кои примаат плата преку Банката - Клиенти кои не примаат плата преку Банката	6,5% фиксна каматна стапка за првите три години, 6,9% променлива за остатокот од периодот 6,9% фиксна каматна стапка за првите три години, 7,5% променлива за остатокот од периодот 5,9% 6,5%
2.2.2.1.9.2.1	НЛБ Станбен кредит - 11.2017 (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 14.10.2018 година.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со покритие 1/3 денарски депозит по видување (со 1/3 денарски депозит се пласира до 31.10.2015 година) - Клиенти кои примаат плата преку Банката - Клиенти кои не примаат плата преку Банката	6,5% фиксна каматна стапка за првите три години, НРКС + 4,80 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот 6,9% фиксна каматна стапка за првите три години, НРКС + 5,40 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот 5,9% 6,5%
2.2.2.1.9.2.2	Виолетов станбен кредит (овој производ се пласира од 15.10.2018 до 10.03.2019 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	4% фиксна каматна стапка за првите три години и НРКС + 3,81 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот

2.2.2.1.9.2.2.1	Виолетов станбен кредит (овој производ се пласира од 11.03.2019 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,8% фиксна каматна стапка за првите три години и НРКС + 3,94 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.2.2	Промотивен Виолетов станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 31.12.2019 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,5% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 4,01 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.2.3	Промотивен Виолетов станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.01.2020 до 29.02.2020 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,5% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 4,17 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.2.4	Промотивен Виолетов станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.07.2021 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,2% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 3,79 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.3	Виолетов Промотивен станбен кредит (овој производ се пласира од 15.10.2018 до 31.12.2018 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,3% фиксна каматна стапка за првите три години, 4% за 4-та, 5-та и 6-та година и НРКС + 3,01 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.3.1	Виолетов Промотивен станбен кредит (овој производ се пласира од 03.01.2019 до 28.02.2019 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,3% фиксна каматна стапка за првите три години, 4% за 4-та, 5-та и 6-та година и НРКС + 3,02 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот

2.2.2.1.9.2.3.2	Виолетов Промотивен ПЛУС станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 31.12.2019 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,5% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 4,01 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.3.2.1	Виолетов ПЛУС станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.01.2020 до 29.02.2020 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,5% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 4,17 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.3.2.2	Виолетов ПЛУС станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.07.2021 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,3% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 3,79 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.3.3	Виолетов Промотивен ПЛУС станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 31.12.2019 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,2% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 4,01 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.3.3	Виолетов ПЛУС станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.01.2020 до 29.02.2020 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,2% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 4,17 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.3.4	Виолетов ПЛУС станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.07.2021 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката	3,0% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 3,79 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот

2.2.2.1.9.2.4	Сребрен станбен кредит (овој производ се пласира од 15.10.2018 до 10.03.2019 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	4% фиксна каматна стапка за првите три години и НРКС + 3,81 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.4.1	Сребрен станбен кредит (овој производ се пласира од 11.03.2019 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,8% фиксна каматна стапка за првите три години и НРКС + 3,94 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.4.2	Промотивен Сребрен станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 31.12.2019 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,5% фиксна каматна стапка за првите три години и НРКС + 4,01 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.4.3	Сребрен станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.01.2020 до 29.02.2020 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,5% фиксна каматна стапка за првите три години и НРКС + 4,17 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.4.4	Сребрен станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.07.2021 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,2% фиксна каматна стапка за првите три години и НРКС + 3,79 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.5	Сребрен Промотивен станбен кредит (овој производ се пласира од 15.10.2018 до 31.12.2018 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	3,3% фиксна каматна стапка за првите три години, 4% за 4-та, 5-та и 6-та година и НРКС + 3,01 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.5.1	Сребрен Промотивен станбен кредит (овој производ се пласира од 03.01.2019 до 28.02.2019 година)	3,3% фиксна каматна стапка за првите три години, 4% за 4-та, 5-та и 6-та година и НРКС + 3,02

	Клиенти кои примаат пензија преку Банката	процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.5.2	Сребрен Промотивен ПЛУС станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 31.12.2019 година)	3,5% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 4,01 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
	Клиенти кои примаат пензија преку Банката	
2.2.2.1.9.2.5.2.1	Сребрен ПЛУС станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.01.2020 до 29.02.2020 година)	3,5% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 4,17 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
	Клиенти кои примаат пензија преку Банката	
2.2.2.1.9.2.5.2.2	Сребрен ПЛУС станбен кредит со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.07.2021 година)	3,3% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 3,79 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
	Клиенти кои примаат пензија преку Банката	
2.2.2.1.9.2.5.3	Сребрен Промотивен ПЛУС станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 31.12.2019 година)	3,2% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 4,01 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
	Клиенти кои примаат пензија преку Банката	
2.2.2.1.9.2.5.4	Сребрен ПЛУС станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.01.2020 до 29.02.2020 година)	3,2% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 4,17 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
	Клиенти кои примаат пензија преку Банката	
2.2.2.1.9.2.5.5	Сребрен ПЛУС станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.07.2021 година)	3,0% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 3,79 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
	Клиенти кои примаат пензија преку Банката	
2.2.2.1.9.2.6	Златен станбен кредит (овој производ се пласира од 15.10.2018 до 10.03.2019 година)	3,8% фиксна каматна стапка за првите три години, 4,8% за 4-та и 5-та година и НРКС + 3,51 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
	Клиенти кои примаат плата преку Банката/корисници на лично банкарство	

2.2.2.1.9.2.6.1	Златен станбен кредит (овој производ се пласира од 11.03.2019 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката/корисници на лично банкарство	3,7% фиксна каматна стапка за првите три години, 4,5% за 4-та и 5-та година и НРКС + 3,94 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.6.2	Промотивен Златен станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 31.12.2019 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката/корисници на лично банкарство	3,5% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 4,01 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.6.2.1	Златен станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.01.2020 до 29.02.2020 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката/корисници на лично банкарство	3,5% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 4,17 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.6.2.2	Златен станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.07.2021 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката/корисници на лично банкарство	3,5% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 3,79 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.6.3	Промотивен Златен станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 31.12.2019 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката/корисници на лично банкарство	3,2% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 4,01 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.6.3	Златен станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.01.2020 до 29.02.2020 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката/корисници на лично банкарство	3,2% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 4,17 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.6.3.1	Златен станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.07.2021 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката/корисници на лично банкарство	3,2% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 3,79 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.6.4	Промотивен Златен ПЛУС станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 31.12.2019 година)	3,5% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 4,01 процентни поени

	Клиенти кои примаат плата преку Банката/корисници на лично банкарство	варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.6.4.1	Златен ПЛУС станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.01.2020 до 29.02.2020 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката/корисници на лично банкарство	3,5% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 4,17 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.6.4.2	Златен ПЛУС станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.07.2021 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката/корисници на лично банкарство	3,3% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 3,79 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.6.5	Промотивен Златен ПЛУС станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.10.2019 до 31.12.2019 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката/корисници на лично банкарство	3,0% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 4,01 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.6.5	Златен ПЛУС станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.01.2020 до 29.02.2020 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката/корисници на лично банкарство	3,0% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 4,17 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.6.6	Златен ПЛУС станбен кредит со фиксна каматана стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.07.2021 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката/корисници на лично банкарство	3,0% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 3,79 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.7	Промотивен Станбен кредит за градежни фирми соработници со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира до 01.10.2019 до 31.12.2019 година)	3,5% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 4,01 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.8	Станбен кредит за градежни фирми соработници со фиксна каматна стапка за први 10 години	3,5% фиксна каматна стапка за првите десет години

	(овој производ се пласира од 01.01.2020 до 29.02.2020 година)	години и НРКС + 4,17 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.9	Станбен кредит за градежни фирми соработници со фиксна каматна стапка за први 10 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 година)	3,5% фиксна каматна стапка за првите десет години и НРКС + 3,79 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.7.1	Промотивен Станбен кредит за градежни фирми соработници со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира до 01.10.2019 до 31.12.2019 година)	3,0% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 4,01 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.7.1	Станбен кредит за градежни фирми соработници со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.01.2020 до 29.02.2020 година)	3,0% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 4,17 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.7.2	Станбен кредит за градежни фирми соработници со фиксна каматна стапка за први 5 години (овој производ се пласира од 01.03.2020 година)	3,0% фиксна каматна стапка за првите пет години и НРКС + 3,79 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.2.8	Станбен кредит за неприматели на плата/пензија	5,5% фиксна каматна стапка за првите три години и НРКС + 4,01 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот
2.2.2.1.9.3	Анексирање на станбени кредити (важи се до целосна отплата на кредитот) Се воведува од 10.01.2018 година до 14.01.2023 (вкупната каматна стапка добиена како збир од шестмесечниот ЕУРИБОР и маргината не го надминува законски дозволениот максимум на договорна камата)	6 месечен Еурибор+4,9 процентни поени варијабилна за остатокот од периодот, но не помалку од 4,9 %
2.2.2.2.	Кредитирање на продажба на автомобили	
2.2.2.2.1.	Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до 72 месеци, виолетов автомобилски кредит - без залог и без хипотека (овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.) - за вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на Банката кои примаат плата преку Банката - за одобрени кредити од 10.11.2008 година - за одобрени кредити од 01.04.2009 година - за вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на Банката кои не примаат плата преку Банката - за одобрени кредити од 10.11.2008 година - за одобрени кредити од 01.04.2009 година	9.25%9.25%9.25% 9.25%9.25%9.25%
2.2.2.2.2.	Кредити за набавка на автомобили ВИП автомобилски кредит - без залог и без хипотека (овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.) - за менаџери-вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на Банката кои примаат плата преку Банката	9.25%9.25%9.25%

	- за одобрени кредити од 10.11.2008 година - за одобрени кредити од 01.04.2009 година	9.25%9.25%9.25%
	- за менаџери-вработени во јавна администрација, А и Б клиенти на Банката кои не примаат плата преку Банката - за одобрени кредити од 10.11.2008 година - за одобрени кредити од 01.04.2009 година	
2.2.2.2.3.1.	Кредити за набавка на автомобили со залог на возилото (овој производ не се пласира од 01.02.2010 г.) а) минимум 20% девизен/денарски депозит од износот на кредитот б) над 30% сопствено учество од износот на автомобилот - за одобрени кредити од 01.04.2009 година - за одобрени кредити од 01.11.2009 година в) до 30% сопствено учество од износот на автомобилот - за одобрени кредити од 01.04.2009 година - за одобрени кредити од 01.11.2009 година г) со 1/3 денарски депозит - за одобрени кредити од 01.11.2009 година	9% 9.25% 9.25%9.25% 9.25%9.25%9.25% 7,9%
2.2.2.2.3.2.	Кредити за набавка на автомобили со залог на возилото (овој производ се пласира од 01.02.2010 до 11.03.2012 г.) а) над 30% сопствено учество од износот на автомобилот б) до 30% сопствено учество од износот на автомобилот в) со 1/3 денарски депозит	9,25% 9,25% 7,9%
2.2.2.2.3.3.	Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до 7 години, обезбедени со залог на возилото - 03.2012 (овој производ се пласира од 12.03.2012 до 31.10.2017г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со 1/3 денарски депозит по видување (со 1/3 денарски депозит се пласира до 31.10.2015 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	8,5% 9,4% 7,5% 8,5%
2.2.2.2.3.3.1	Кредити за набавка на автомобили со рок на отплата до 7 години, обезбедени со залог на возилото - 11.2017 (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 28.02.2018 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со 1/3 денарски депозит по видување (со 1/3 денарски депозит се пласира до 31.10.2015 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	НРКС+6,40 процентни поени варијабилна годишна каматна стапка НРКС+7,30 процентни поени варијабилна годишна каматна стапка 7,5% 8,5%
2.2.2.2.4.	Кредити за набавка на автомобили со хипотека (овој производ се пласира до 27.02.2017 година) - со покритие 1/3 девизен/денарски депозит (со 1/3 девизен/денарски депозит се пласира до 31.10.2015 година)	9,25%8,9%

2.2.2.2.5.	Зелен Авто кредит - (ESG - Environmental Social Governance)	Варијабилна за цел период: 1. Со залог и каско: НРКС + 2,09 процентни поени / 2,29 процентни поени Златен / Виолетов 2. Само со каско: НРКС + 2,29 процентни поени / 2,49 процентни поени Златен / Виолетов
2.2.2.3.	Кредити без определена намена обезбедени со депозит	
2.2.2.3.1.	Кредити без определена намена обезбедени со 100% денарски депозит (овој производ се пласира до 31.10.2017 година) - во висина до 600.000 МКД - во висина над 600.000 МКД - за кредити обезбедени со постоечки договор за депозит орочен пред аплицирање за кредитот - За кредитите чија каматна стапка користејќи некој од горенаведените каматни маргини, го надмине законски дозволениот максимум на договорна камата, каматната стапка се определува во висина на законскиот максимум од 10%, преку соодветна корекција на каматната маргина, односно истата ќе се намали, имајќи ја предвид веќе утврдената висина на каматна стапка на депозитот согласно оваа Одлука.	каматната стапка на кредитот е дефинирана како 3% каматна маргина над каматната стапка на депозитот кој служи како обезбедување за кредитот каматната стапка на кредитот е дефинирана како 2,7% каматна маргина над каматната стапка на депозитот кој служи како обезбедување за кредитот каматната стапка на кредитот е дефинирана како 2,5% каматна маргина над каматната стапка на депозитот кој служи како обезбедување за кредитот
2.2.2.3.2.	Кредити без определена намена обезбедени со 100% денарски депозит (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 29.02.2020 година) - во висина до 600.000 МКД	3% годишно, фиксна каматна маргина над каматната стапка на депозитот кој што служи како обезбедување по кредитот

	- во висина над 600.000 МКД - за кредити обезбедени со постоечки договор за депозит орочен пред аплицирање за кредитот - За кредитите чија каматна стапка користејќи некој од горенаведените каматни маргини, го надмине законски дозволениот максимум на договорна камата, каматната стапка се определува во висина на законскиот максимум од 10%, преку соодветна корекција на каматната маргина, односно истата ќе се намали, имајќи ја предвид веќе утврдената висина на каматна стапка на депозитот согласно оваа Одлука.	маргина над каматната стапка на 2,7% годишно, фиксна каматна маргина над каматната стапка на депозитот кој што служи како обезбедување по кредитот 2,5% годишно, фиксна каматна маргина над каматната стапка на депозитот кој што служи како обезбедување по кредитот
2.2.2.3.3	Кредити без определена намена обезбедени со 100% денарски депозит (овој производ се пласира од 01.03.2020 година) - во висина до 2.100.000 МКД или друга валута - во висина над 2.100.000 МКД или друга валута - За кредитите чија каматна стапка користејќи некој од горенаведените каматни маргини, го надмине законски дозволениот максимум на договорна камата, каматната стапка се определува во висина на законскиот максимум од 10%, преку соодветна корекција на каматната маргина, односно истата ќе се намали, имајќи ја предвид веќе утврдената висина на каматна стапка на депозитот согласно оваа Одлука.	2% годишно, фиксна каматна маргина над каматната стапка на депозитот кој што служи како обезбедување по кредитот маргина над каматната стапка на 1,5% годишно, фиксна каматна маргина над каматната стапка на депозитот кој што служи како обезбедување по кредитот
2.2.2.4.	Кредити за партиципација за школување со денарска клаузула	9, 25%
2.2.2.5.	Туристички кредити - со денарска клаузула	9, 25%
2.2.2.6.	Хипотекарни ненаменски кредити на физички лица (овој производ не се пласира од 12.03.2012 г.) - за одобрени кредити од 01.04.2009 година - со покритие 1/3 девизен/денарски депозит	9, 25% 9, 25%/9, 25%
2.2.2.6.1.	Хипотекарен готовински кредит – 03.2012 (овој производ се пласира од 12.03.2012 до 30.06.2012 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со 1/3 денарски депозит по видување	8,2% 8,5% 7,9%
2.2.2.6.1.1.	Хипотекарен готовински кредит – 07.2012 (овој производ се пласира од 01.07.2012 до 24.03.2013 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	7,9% 8,5% 7,7%

	- со 1/3 денарски депозит по видување	
2.2.2.6.1.2.	Хипотекарен готовински кредит – 03.2013 (овој производ се пласира од 25.03.2013 до 05.06.2013 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со 1/3 денарски депозит по видување	7,2% 8,0% 7,0%
2.2.2.6.1.3.	Хипотекарен готовински кредит – 06.2013 (овој производ се пласира од 06.06.2013 до 06.09.2016 г.) Клиенти кои примаат плата преку Банката - За кредити до 900.000 МКД - За кредити од 900.001 до 3.000.000 МКД Клиенти кои не примаат плата преку Банката - со 1/3 денарски депозит по видување (со 1/3 денарски депозит се пласира до 31.10.2015 година)	6,5% 6,9% 7,5% 6,3%
2.2.2.6.1.4	Хипотекарен готовински кредит – 09.2016 (овој производ се пласира од 07.09.2016 г. до 31.10.2017) - Клиенти кои примаат плата преку Банката - Клиенти кои не примаат плата преку Банката	5,9% 7%
2.2.2.6.1.4.1	Хипотекарен готовински кредит – 11.2017 (овој производ се пласира од 01.11.2017 година до 01.07.2018 година) Клиенти кои примаат плата преку Банката Клиенти кои не примаат плата преку Банката	НРКС+3,80 процентни поени варијабилна за целиот период НРКС+4,90 процентни поени варијабилна за целиот период
2.2.2.6.1.4.2	Хипотекарен готовински кредит – 07.2018 (овој производ се пласира од 02.07.2018 г. за клиенти кои примаат плата преку Банката се пласира до 31.08.2019) Клиенти кои примаат плата преку Банката до 31.08.2019 Клиенти кои не примаат плата преку Банката	НРКС+3,87 процентни поени варијабилна за целиот период НРКС+4,97 процентни поени варијабилна за целиот период
2.2.2.6.1.4.2.1	Хипотекарен готовински кредит (овој производ се пласира од 02.07.2018 г., за клиенти кои не примаат плата преку Банката, а од 01.09.2019 до 29.02.2020 година за клиенти кои примаат плата преку Банката) Клиенти кои примаат плата преку Банката од 01.09.2019 до 29.02.2020 година Клиенти кои не примаат плата преку Банката	НРКС+3,26 процентни поени варијабилна за целиот период НРКС+4,97 процентни поени варијабилна за целиот период
2.2.2.6.1.4.2.2	Хипотекарен готовински кредит (овој производ се пласира од 02.07.2018 г., за клиенти кои не примаат плата преку Банката, а од 01.03.2020 за клиенти кои примаат плата преку Банката) Клиенти кои примаат плата преку Банката од 01.03.2020 до 31.07.2021 година	НРКС+2,79 процентни поени варијабилна за целиот период

	Клиенти кои не примаат плата преку Банката	НРКС+2,59 процентни поени варијабилна за целиот период
2.2.2.6.1.4.3	Сребрен хипотекарен кредит – 07.2018 (овој производ се пласира од 02.07.2018 г. до 31.08.2019) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	НРКС+3,87 процентни поени варијабилна за целиот период
2.2.2.6.1.4.3.1	Сребрен хипотекарен кредит (овој производ се пласира од 01.09.2019 до 29.02.2020 г.) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	НРКС+3,26 процентни поени варијабилна за целиот период
2.2.2.6.1.4.3.2	Сребрен хипотекарен кредит (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.07.2021 година) Клиенти кои примаат пензија преку Банката	НРКС+2,79 процентни поени варијабилна за целиот период
2.2.2.6.1.5	РИЗИКО Хипотекарен готовински кредит во МКД - 04.2017 (овој производ се пласира од 01.04.2017 до 31.10.2017 г.)	5,7%
2.2.2.6.1.5.1	РИЗИКО Хипотекарен готовински кредит во МКД - 11.2017 (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 01.07.2018 година.)	НРКС+3,60 процентни поени варијабилна за целиот период на кредитот
2.2.2.6.1.5.2	Виолетов Плус Хипотекарен кредит во МКД (овој производ се пласира од 02.07.2018 до 31.08.2019 г.) <i>*претходен назив на продуктот – РИЗИКО Хипотекарен готовински кредит во МКД со важност до 14.09.2018 година</i>	НРКС+3,67 процентни поени варијабилна за целиот период на кредитот
2.2.2.6.1.5.3	Виолетов Плус Хипотекарен кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.09.2019 до 29.02.2020 г.) <i>*претходен назив на продуктот – РИЗИКО Хипотекарен готовински кредит во МКД со важност до 14.09.2018 година</i>	НРКС+2,96 процентни поени варијабилна за целиот период на кредитот
2.2.2.6.1.5.3.1	Виолетов Плус Хипотекарен кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.07.2021 година) <i>*претходен назив на продуктот – РИЗИКО Хипотекарен готовински кредит во МКД со важност до 14.09.2018 година</i>	НРКС+2,59 процентни поени варијабилна за целиот период на кредитот
2.2.2.6.1.5.3	Сребрен Плус хипотекарен кредит во МКД (овој производ се пласира од 02.07.2018 до 31.08.2019 г.) <i>*претходен назив на продуктот - Ризико Сребрен хипотекарен кредит во МКД со важност до 14.09.2018 година</i>	НРКС+3,67 процентни поени варијабилна за целиот период на кредитот
2.2.2.6.1.5.4	Сребрен Плус хипотекарен кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.09.2019 до 29.02.2020 г.) <i>*претходен назив на продуктот - Ризико Сребрен хипотекарен кредит во МКД со важност до 14.09.2018 година</i>	НРКС+2,96 процентни поени варијабилна за целиот период на кредитот
2.2.2.6.1.5.5	Сребрен Плус хипотекарен кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 31.07.2021 година) <i>*претходен назив на продуктот - Ризико Сребрен хипотекарен кредит во МКД со важност до 14.09.2018 година</i>	НРКС+2,59 процентни поени варијабилна за целиот период на кредитот
2.2.2.7.	Хипотекарни потрошувачки кредити на физички лица (овој производ се пласира од 01.04.2009 до 27.02.2017 година)	10,25% 10,25%

2.2.2.8.	Револвинг хипотекарен кредит (овој производ се пласира од 01.02.2010 до 30.06.2012 г.)	10,25%
2.2.2.8.1.	Револвинг хипотекарен кредит -07.2012 (овој производ се пласира од 01.07.2012 до 24.09.2017 г.)	9,25%
2.2.3.	Краткорочни потрошувачки кредити - без определена намена со покритее чекови и банкарски гаранции - со определена намена	9, 25% 9, 25%
2.2.4.	Минусно салдо на средствата на физички лица врз основа на штедни влогови и сите други повремени денарски и девизни задолженија, без оглед на однапред примено покритее	во висина на законска казнена камата односно во висина на каматната стапка на денарските штедни влогови по видување во зависност од околностите под кои настанало минусното салдо
2.2.5.	Дозволено пречекорување по трансакциски сметки	Благајнички записи+8 процентни поени варијабилна за целиот период
2.2.6.	Недозволено пречекорување по трансакциски сметки	законска казнена камата
2.2.8.	Кредитни продукти за вработени во НЛБ Банка АД Скопје	
2.2.8.1	Потрошувачки Плус кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.03.2020 година)	3,5% фиксна каматна стапка за првите 35 месеци, НРКС +3,79 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.8.2	Потрошувачки кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.03.2020 година)	3,9% фиксна каматна стапка за првите 35 месеци, НРКС +3,79 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.8.3	Станбен Плус кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 14.01.2023 година)	2,5% фиксна каматна стапка за првите 10 години, НРКС+2,79 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.8.4	Станбен кредит во МКД (овој производ се пласира од 01.03.2020 до 14.01.2023 година)	2,7% фиксна каматна стапка за првите 10 години, НРКС+2,79 процентни поени варијабилна каматна стапка за остатокот од периодот
2.2.8.5	Станбен Плус кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 01.03.2020 година)	2,5% фиксна каматна стапка за првите 10 години, и шестмесечен ЕУРИБОР + 4,5 процентни поени променлива за остатокот од периодот

2.2.8.6	Станбен кредит во ЕУР (овој производ се пласира од 01.03.2020 година)	2,7% фиксна каматна стапка за првите 10 години, и шестмесечен ЕУРИБОР + 4,5 процентни поени променлива за остатокот од периодот
---------	---	---

2.3. АКТИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ ПО ДРУГИ ОСНОВИ

2.3.1.	Есконтирање меници	5,75%
2.3.2.	Пласмани на Банката во банки и финансиски организации	според договор
2.3.3.	Побарување по извршени плаќања по акредитиви, гаранции и други емства во земјава и во странство на клиенти	законска казнена камата или договорна ако е повисока од законската казнена камата
2.3.4.	Купување на благајнички записи од НБРМ	според понуда на НБРМ
2.3.5.	Продадени депозити на меѓубанкарски пазар на депозити и краткорочни хартии од вредност	според понуда

3. ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ (резиденти и нерезиденти)

3.1. ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА

3.1.1.1.	По видување - трансакциски сметки на правни лица - депозити по видување - депозити преку ноќ	0,00% 0,00% 0,02%
----------	--	-------------------------

* Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за трансакциски сметки и постоечки договори за депозити по видување на правни лица, а од 01.01.2019 година не се пресметува камата и на сите нови договори за депозити по видување на правни лица одобрени од 01.12.2018

3.1.1.2.	Ненаменски орочени денарски депозити (овој производ се пласира до 31.10.2017 година)	
рок / износ	до 10.000.000 Мкд	од 10.000.001-30.000.000 Мкд
5 дена	0,03%	0,04%
7 дена	0,04%	0,05%
15 дена	0,05%	0,06%
1 месец	0,10%	0,15%
2 месеца	0,15%	0,20%
3 месеци	0,35%	0,55%
4 месеци	0,55%	0,75%
6 месеци	0,75%	0,85%
9 месеци	0,85%	0,95%
12 месеци	0,95%	1,15%
24 месеци	1,65%	2,00%
36 месеци	2,15%	2,35%
60 месеци	2,55%	2,75%

3.1.1.2.1	Ненаменски орочени денарски депозити (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 03.04.2018 година) (за депозитите со рочност до 12 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 12 месеци се применува варијабилна каматна стапка)	
рок / износ	до 10.000.000 Мкд	од 10.000.001-30.000.000 Мкд

5 дена	0,03%	0,04%
7 дена	0,04%	0,05%
15 дена	0,05%	0,06%
1 месец	0,10%	0,15%
2 месеца	0,15%	0,20%
3 месеци	0,35%	0,55%
4 месеци	0,55%	0,75%
6 месеци	0,75%	0,85%
9 месеци	0,85%	0,95%
12 месеци	0,95%	1,15%
24 месеци	НРКС – 0,5 процентни поени годишно	НРКС-0,15 процентни поени годишно
36 месеци	НРКС-0,05 процентни поени годишно	НРКС+ 0,2 процентни поени годишно
60 месеци	НРКС+ 0,4 процентни поени годишно	НРКС+ 0,6 процентни поени годишно

*Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

3.1.1.2.2	Ненаменски орочени денарски депозити (овој производ се пласира од 04.04.2018 до 14.04.2019 година) - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат од 04.04.2018 до 14.04.2019 година (за депозитите со рочност до 12 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 12 месеци се применува варијабилна каматна стапка)	
	рок / износ	до 10.000.000 Мкд од 10.000.001-30.000.000 Мкд
5 дена	0,03%	0,04%
7 дена	0,04%	0,05%
15 дена	0,05%	0,06%
1 месец	0,10%	0,15%
2 месеца	0,15%	0,20%
3 месеци	0,30%	0,45%
4 месеци	0,45%	0,55%
6 месеци	0,55%	0,65%
9 месеци	0,65%	0,75%
12 месеци	0,80%	0,95%
24 месеци	НРКС - 0,90 процентни поени годишно	НРКС - 0,55 процентни поени годишно
36 месеци	НРКС - 0,45 процентни поени годишно	НРКС - 0,20 процентни поени годишно
60 месеци	НРКС + 0,10 процентни поени годишно	НРКС + 0,25 процентни поени годишно

*Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

3.1.1.2.3	Ненаменски орочени денарски депозити се пласира од 15.04.2019 година до 31.08.2019 - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат од 15.04.2019 година до 31.08.2019 (за депозитите со рочност до 12 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 12 месеци се применува варијабилна каматна стапка)	
	рок / износ	до 10.000.000 Мкд од 10.000.001-30.000.000 Мкд
5 дена	0,00%	0,00%
7 дена	0,00%	0,00%
15 дена	0,00%	0,00%
1 месец	0,00%	0,00%

2 месеца	0,00%	0,00%
3 месеци	0,00%	0,00%
4 месеци	0,00%	0,00%
6 месеци	0,00%	0,00%
9 месеци	0,00%	0,00%
12 месеци	0,65%	0,65%
24 месеци	НРКС - 0,90 процентни поени годишно	НРКС - 0,55 процентни поени годишно
36 месеци	НРКС - 0,45 процентни поени годишно	НРКС - 0,20 процентни поени годишно
60 месеци	НРКС + 0,10 процентни поени годишно	НРКС + 0,25 процентни поени годишно

*Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

3.1.1.2.4	Ненаменски орочени денарски депозити се пласира од 01.09.2019 до 30.04.2021 година - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат од 01.09.2019 година (за депозитите со рочност до 12 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 12 месеци се применува варијабилна каматна стапка)	
	рок / износ	до 10.000.000 Мкд од 10.000.001-30.000.000 Мкд
5 дена	0,00%	0,00%
7 дена	0,00%	0,00%
15 дена	0,00%	0,00%
1 месец	0,00%	0,00%
2 месеца	0,00%	0,00%
3 месеци	0,00%	0,00%
4 месеци	0,00%	0,00%
6 месеци	0,00%	0,00%
9 месеци	0,00%	0,00%
12 месеци	0,45%	0,45%
24 месеци	НРКС - 1,20 процентни поени годишно	НРКС – 0,85 процентни поени годишно
36 месеци	НРКС - 0,75 процентни поени годишно	НРКС - 0,50 процентни поени годишно
60 месеци	НРКС - 0,20 процентни поени годишно	НРКС - 0,15 процентни поени годишно

*Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

3.1.1.2.5	Ненаменски орочени денарски депозити се пласира од 01.05.2021 до 31.10.2021 година - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат од 01.05.2021 до 31.10.2021 година (за депозитите со рочност до 12 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 12 месеци се применува варијабилна каматна стапка)	
	рок / износ	До 30.000.000 Мкд
5 дена	0,00%	
7 дена	0,00%	
15 дена	0,00%	
1 месец	0,00%	
2 месеца	0,00%	
3 месеци	0,00%	
4 месеци	0,00%	
6 месеци	0,00%	

9 месеци	0,00%
12 месеци	0,05%
24 месеци	НРКС – 1,21 процентни поени годишно
36 месеци	НРКС – 1,01 процентни поени годишно
60 месеци	НРКС - 0,61 процентни поени годишно

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.*

3.1.1.2.6	Ненаменски орочени денарски депозити се пласира од 01.11.2021 година - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат од 01.11.2021 година - примена на фиксна каматна стапка за сите рокови
рок / износ	До 30.000.000 МКД
5 дена	0,00%
7 дена	0,00%
15 дена	0,00%
1 месец	0,00%
2 месеца	0,00%
3 месеци	0,00%
4 месеци	0,00%
6 месеци	0,00%
9 месеци	0,00%
12 месеци	0,00%
24 месеци	0,01%
36 месеци	0,02%
60 месеци	0,03%

3.1.1.3.	Орочени депозити со намена	согласно соодветна одлука на Банката
3.1.1.4.	Краткорочни орочени депозити над 30.000.001 МКД * Каматните стапки дефинирани во точката 3.1.1.2.6 на износи до 30.000.000 МКД претставуваат основа за намалување односно зголемување на каматните стапки согласно доделените поединечни овластувања од страна на Управниот одбор на Банката за висина на каматните стапки различни од каматните стапки согласно Одлуката за политиката на каматните стапки на НЛБ Банка АД Скопје.	согласно соодветна одлука на Банката*
3.1.1.5.	Револвинг денарски депозит	согласно соодветна Одлука на Банката
3.1.1.6.	Долгорочни ненаменски орочени средства * Каматните стапки дефинирани во точката 3.1.1.2.6 на износ до 30.000.000 МКД претставуваат основа за намалување односно зголемување на каматните стапки согласно доделените поединечни овластувања од страна на Управниот одбор на Банката за висина на каматните стапки различни од каматните стапки согласно Одлуката за политиката на каматните стапки на НЛБ Банка АД Скопје.	согласно соодветна Одлука на Банката*
3.1.1.7.	Средства прибавени со издавање на хартии од вредност во свое име и за своја сметка	по одлука за издавање на хартии од вредност
3.1.1.8.	Кредити за ликвидност од други банки и правни лица	според договор за кредит

3.1.1.9.	Наменски орочени средства за станбена изградба	според посебна одлука за условите за одобрување на станбените кредити
3.1.1.10.	Аукција на кредити од НБРМ	според одлука на НБРМ
3.1.1.11.	Депозити купени на меѓубанкарски пазар на депозити и краткорочни хартии од вредност	според понуда

3.1.2.	Денарски депозити со девизна клаузула	
--------	---------------------------------------	--

3.1.2.1.	Орочени денарски депозити со девизна клаузула (овој производ се пласира до 14.04.2019 година)	
рок/износ	до 150.000 ЕУР во МКД	од 150.001-300.000 ЕУР во МКД
3 месеци	0,15%	0,30%
6 месеци	0,35%	0,45%
9 месеци	0,40%	0,50%
12 месеци	0,60%	0,65%

3.1.2.1.1	Орочени денарски депозити со девизна клаузула се пласира од 15.04.2019 година - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат од 15.04.2019 година	
рок/износ	до 300.000 ЕУР во МКД	
3 месеци	0,00%	
6 месеци	0,00%	
9 месеци	0,00%	
12 месеци	0,00%	

3.1.2.2.	Орочени денарски депозити со девизна клаузула над 300.001 ЕУР во МКД * Каматните стапки дефинирани во точката 3.1.2.1.1. на износи до 300.000 ЕУР во МКД претставуваат основа за намалување односно зголемување на каматните стапки согласно доделените поединечни овластувања од страна на Управниот одбор на Банката за висина на каматните стапки различни од каматните стапки согласно Одлуката за политиката на каматните стапки на НЛБ Банка АД Скопје.	согласно соодветна одлука на Банката*
----------	---	---------------------------------------

3.1.3.	Девизни депозити
--------	-------------------------

3.1.3.1.	Депозити по видување	
валута/вид на депозит	На сметка	По видување
ЕУР	0,00%	0,00%
УСД	0,00%	0,00%
ГБП	0,00%	0,00%
АУД	0,00%	0,00%
Ост. валути -цад, сек, нок, дкк, јпу	0,00%	0,00%
-цхф, бгн, цзк, хуф, плн, рон, хрк, тру, руб	0,00%	0,00%

* Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за трансакциски сметки и постоечки договори за депозити по видување на правни лица, а од 01.01.2019 година не се пресметува камата и на сите нови договори за депозити по видување на правни лица одобрени од 01.12.2018

3.1.3.2.	Орочени депозити (за склучени и реорочени договори за депозити заклучно до 30.06.2017 година)	
----------	--	--



валута/рок	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци
ЕУР	0,02%	0,09%	0,30%	0,50%	0,70%
УСД	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%
ГБП	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,06%
АУД	0,30%	0,40%	0,50%	0,70%	0,80%
Ост. валути -цад,сек, нок, дкк, јпу	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
-цхф, бгн, цзк, хуф, плн, рон, хрк, тру, руб	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Орочени депозити (за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат започнувајќи од 01.07.2017 година до 18.07.2019 година)					
валута/рок	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци
ЕУР	0,02%	0,09%	0,30%	0,50%	6 месечен ЕУРИБОР* + 0,70 процентни поени
УСД	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	6 месечен УСД** ЛИБОР - 1,35 процентни поени
ГБП	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/
АУД	0,30%	0,40%	0,50%	0,70%	/
Ост. валути -цад,сек, нок, дкк, јпу	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	/
-цхф, бгн, цзк, хуф, плн, рон, хрк, тру, руб	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

** Доколку вредноста на 6М УСД ЛИБОР е негативна, тогаш 6М УСД ЛИБОР ќе се смета за 0.

Орочени депозити (за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат започнувајќи од 19.07.2019 година до 31.08.2019)					
валута/рок	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци
ЕУР	0,02%	0,09%	0,30%	0,50%	6 месечен ЕУРИБОР* + 0,70 процентни поени
УСД	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/
ГБП	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/
АУД	0,30%	0,40%	0,50%	0,70%	/
Ост. валути -цад,сек, нок, дкк, јпу	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	/
-цхф, бгн, цзк, хуф, плн, рон, хрк, тру, руб	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

Орочени депозити (за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат започнувајќи од 01.09.2019 до 31.10.2021 година)					
валута/рок	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци
ЕУР	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	6 месечен ЕУРИБОР* + 0,20 процентни поени
УСД	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/
ГБП	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/
АУД	0,30%	0,40%	0,50%	0,70%	/



Ост. валути -цад,сек, нок, дкк, јпу	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	/
-цхф, бгн, цзк, хуф, плн, рон, хрк, тру, руб	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

*Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

3.1.3.2.4	Орочени депозити (за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат започнувајќи од 01.11.2021 година)				
валута/рок	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци
ЕУР	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
УСД	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/
ГБП	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/
АУД	0,30%	0,40%	0,50%	0,70%	/
Ост. валути -цад,сек, нок, дкк, јпу	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	/
-цхф, бгн, цзк, хуф, плн, рон, хрк, тру, руб	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.1.3.3.	Револвинг девизен депозит	согласно соодветна одлука на Банката
3.1.3.4.	Депозити на домашни банки, странски банки и странски финансиски институции	
3.1.3.4.1.	Депозити по видување - на сметка - со договор	не се пресметува камата каматни стапки кои важат за депозити преку ноќ на меѓународниот пазар на пари во време на склучувањето на трансакцијата минус 35 базни поени *, **.
3.1.3.4.2.	Орочени депозити - рочности за сите валути: 1 ден, 2 дена, 3 дена, 1 недела, 2 недели, 3 недели, 1 месец, 2 месеца, 3 месеци, 4 месеци, 5 месеци, 6 месеци, 7 месеци, 8 месеци, 9 месеци, 10 месеци, 11 месеци, 1 година и 2 години * Како извор на податоци за висината на каматни стапки кои важат за одделна рочност на меѓународниот пазар на пари се користат податоците кои се објавуваат на информациските сервис REUTERS, односно BLOOMBERG. ** Каматните стапки формирани согласно точката 3.1.3.4.2. претставуваат основа за намалување односно зголемување на каматните стапки согласно доделените поединечни овластувања од страна на Управниот одбор на Банката за висина на каматните стапки различни од каматните стапки согласно Одлуката за политиката на каматните стапки на НЛБ Банка АД Скопје.	Каматните стапки за точката 3.1.3.4. се формираат со примена на каматните стапки кои важат за одделна рочност на меѓународниот пазар на пари во време на склучување на трансакцијата минус 20 базни поени.*; **

3.2. ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА



3.2.1.	Денарски депозити	
продукт	трансакциски сметки на физички лица	0,00%
продукт	штедни влогови на физички лица по видување (овој производ се пласира до 31.10.2017 година)	0,00%
рок / продукт	ненаменски орочени штедни влогови на: (овој производ не се пласира од 01.06.2009 г.)	ненаменски орочени штедни влогови на: (овој производ се пласира од 01.06.2009 г до 31.10.2017 година) (за склучување на нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот по 01.06.2009 г. до 31.10.2017 година)
15 дена	0,01%	/
1 месец	/	0,02%
2 месеци *	/	0,02%
3 месеци	/	0,10%
4 месеци *	0,10%	/
6 месеци	/	0,40%
7 месеци *	0,40%	/
9 месеци *	0,40%	/
12 месеци	/	1,20%
24 месеци	/	2,30%
36 месеци	/	2,70%
48 месеци	/	2,90%
60 месеци	/	3,10%

* Започнувајќи од 01.09.2019 година, каматната стапка на денарските депозити на физички лица за рокови на 2 месеци, 4 месеци, 7 месеци и 9 месеци ќе изнесува 0% годишно и истата ќе се применува од датумот на реорочувањето на депозитот.

3.2.1.2	Депозит Класик (денарски депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 31.03.2018 година) - за склучување на нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот од 01.11.2017 г. до 31.03.2018 година - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка	
По видување	0,01%	
3 месеци	0,10%	
6 месеци	0,40%	
12 месеци	1,20%	
24 месеци	2,30%	
36 месеци	2,70%	
48 месеци	НРКС + 0,70 процентни поени	
60 месеци	НРКС + 0,90 процентни поени	

* Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

3.2.1.3	Депозит Класик (денарски депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 01.04.2018 до 14.09.2018 година) - за склучување на нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат од 01.04.2018 до 14.09.2018 година - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка	
По видување	0,01%	
3 месеци	0,10%	
6 месеци	0,30%	
12 месеци	0,90%	
24 месеци	1,90%	
36 месеци	2,20%	
48 месеци	НРКС + 0,20 процентни поени	

60 месеци

НРКС + 0,40 процентни поени

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.*

3.2.1.4	Депозит Класик (денарски депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 15.09.2018 година до 31.08.2019)	
	- за склучување на нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат од 15.09.2018 до 31.08.2019 - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка	
По видување		0,00%
3 месеци		0,10%
6 месеци		0,30%
12 месеци		0,70%
24 месеци		1,60%
36 месеци		1,90%
48 месеци	НРКС + 0,10 процентни поени	
60 месеци	НРКС + 0,20 процентни поени	

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.*
*** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување*

3.2.1.5	Депозит Класик (денарски депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 01.09.2019 до 14.01.2020 година)	
	- за склучување на нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат од 01.09.2019 до 14.01.2020 - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка	
По видување		0,00%
3 месеци		0,05%
6 месеци		0,20%
12 месеци		0,50%
24 месеци		1,30%
36 месеци		1,50%
48 месеци	НРКС - 0,30 процентни поени	
60 месеци	НРКС - 0,20 процентни поени	

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.*
*** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување*

3.2.1.6	Депозит Класик (денарски депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 15.01.2020 до 06.07.2020 година)	
	- за склучување на нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат од 15.01.2020 - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка	
По видување		0,00%
3 месеци		0,05%
6 месеци		0,05%
12 месеци		0,30%
24 месеци		1,00%
36 месеци		1,20%
48 месеци	НРКС - 0,40 процентни поени	
60 месеци	НРКС - 0,30 процентни поени	

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.*
*** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување*

3.2.1.7	Депозит Класик (денарски депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 07.07.2020 до 30.04.2021 година)	
	- за склучување на нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат од 07.07.2020	

	- за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка
По видување	0,00%
3 месеци	0,01%
6 месеци	0,01%
12 месеци	0,10%
24 месеци	0,60%
36 месеци	0,80%
48 месеци	НРКС - 0,42 процентни поени
60 месеци	НРКС - 0,32 процентни поени

*Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

	Депозит Класик (денарски депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 01.05.2021 до 31.12.2021 година)
	- за склучување на нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат од 01.05.2021
3.2.1.8	- за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка
По видување	0,00%
3 месеци	0,01%
6 месеци	0,01%
12 месеци	0,05%
24 месеци	0,40%
36 месеци	0,60%
48 месеци	НРКС - 0,62 процентни поени
60 месеци	НРКС - 0,52 процентни поени

*Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

	Депозит Класик (денарски депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 01.11.2021 до 31.05.2023 година)
	- за склучување на нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат од 01.11.2021 до 31.05.2023 година
3.2.1.9	- за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка
По видување	0,00%
3 месеци	0,00%
6 месеци	0,00%
12 месеци	0,00%
24 месеци	0,10%
36 месеци	0,25%
48 месеци	НРКС - 0,86 процентни поени
60 месеци	НРКС - 0,76 процентни поени

*Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

	Депозит Класик (денарски депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 01.06.2023 година)
	- за склучување на нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат од 01.06.2023 година
3.2.1.10	- за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка
По видување	0,01%
3 месеци	0,05%
6 месеци	0,20%



12 месеци	0,60%
24 месеци	1,30%
36 месеци	1,60%
48 месеци	НРКС + 0,20 процентни поени
60 месеци	НРКС + 0,30 процентни поени

*Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

3.2.2.	Краткорочни и долгорочни наменски орочени средства	во зависност од условите на давателот на средства
--------	---	---

3.2.3.1.	Девизни депозити транзакциски сметки на физички лица во валути	Каматна стапка
	ЕУР	0,00%
	УСД	0,00%
	ГБП	0,00%
	АУД	0,00%
	ЦХФ	0,00%
	Останати валути - цад, сек, нок, дкк, јпу - бгн, цзк, хуф, плн, рон, хрк, тру, руб	0,00% 0,00%

3.2.3.2.	Девизни депозити на физички лица (овој производ не се пласира од 01.06.2009 година)									
валута / рок	по видување	1 месец	3 месеци	6 месеци	9 месеци	12 месеци	24 месдци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
ЕУР	/	/	/	/	0,01%	/	/	/	/	/
УСД	/	/	/	/	0,03%	/	/	/	/	/

3.2.3.3.	Девизни депозити на физички лица (овој производ се пласира од 01.06.2009 до 09.07.2017 година) (за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот од 01.06.2009 до 09.07.2017 година)								
	валута / рок	по видување	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци
ЕУР	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,15%	0,50%	0,90%	1,00%	1,20%
УСД	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	0,20%	/	/
ГБП	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,06%	0,07%	/	/
АУД	0,01%	0,30%	0,40%	0,50%	0,70%	0,80%	0,90%	/	/
ЦХФ	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	/	/	/	/
Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	/	/	/	/

3.2.3.4.	Депозит класик (девизни депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 10.07.2017 до 31.03.2018 година) - за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот од 10.07.2017 до 31.03.2018 година - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
	валута / рок	по видување	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци
EUR*	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.15%	0.50%	0.90%	6 Месечен Еурибор	6 Месечен Еурибор



								+ 1,30 процент ни поени	+ 1,50 процент ни поени
УСД	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	0,20%	/	/
ГБП	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/	/	/	/
АУД	0,01%	0,30%	0,40%	0,50%	0,70%	0,80%	0,90%	/	/
ЦХФ	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	/	/	/	/
Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

3.2.3.5.	Депозит класик (девизни депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 01.04.2018 година до 31.08.2019) - за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот од 01.04.2018 до 31.08.2019 година - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка									
	валута / рок	по видување	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
									6М Еурибор +1,10 процент ни поени	6М Еурибор +1,30 процент ни поени
ЕУР*	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,15%	0,50%	0,90%			
УСД	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	0,20%	/		/
ГБП	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/	/	/		/
АУД	0,00%	0,30%	0,40%	0,50%	0,70%	0,80%	0,90%	/		/
ЦХФ	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	/	/	/		/
Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу)	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	/	/	/		/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

3.2.3.6.	Депозит класик (девизни депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 01.09.2019 до 14.01.2020 година) - за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот од 01.09.2019 до 14.01.2020 година - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка									
	валута / рок	по видување	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
									6М Еурибор +0,90 процент ни поени	6М Еурибор +1,10 процент ни поени
ЕУР*	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,15%	0,50%	0,70%			
УСД	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	0,20%	/	/	/
ГБП	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/	/	/	/	/
АУД	0,00%	0,20%	0,30%	0,40%	0,40%	0,50%	0,60%	/	/	/
ЦХФ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	/	/	/	/	/
Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	/	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

3.2.3.7.	Депозит класик (девизни депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 15.01.2020 до 06.07.2020 година) - за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот од 15.01.2020 до 06.07.2020 година - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
	валута / рок	по видување	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци
								6М Еурибор +0,50 процент ни поени	6М Еурибор +0,70 процент ни поени
ЕУР*	0,00%	/	0,01%	0,01%	0,10%	0,30%	0,40%		
УСД	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	0,20%	/	/
ГБП	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/	/	/	/
АУД	0,00%	0,20%	0,30%	0,40%	0,40%	0,50%	0,60%	/	/
ЦХФ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпв)	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

*** Започнувајќи од 01.09.2019 година, девизните депозити во ЦХФ и Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу) на физички лица за сите рокови не се во понуда. За,постоечките договори каматната стапка ќе изнесува 0% годишно и истата ќе се применува од датумот на реорочувањето на депозитот.

****Започнувајќи од 15.01.2020 година, девизните депозити во ЕУР на физички лица за рок на 1 месец не се во понуда. За,постоечките договори каматната стапка ќе изнесува 0% годишно и истата ќе се применува од датумот на реорочувањето на депозитот.

3.2.3.8.	Депозит класик (девизни депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 07.07.2020 до 31.12.2020 година) - за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот од 07.07.2020 до 31.12.2020 година - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
	валута / рок	по видување	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци
								6М Еурибор +0,40 процент ни поени	6М Еурибор +0,50 процент ни поени
ЕУР*	0,00%	/	0,01%	0,01%	0,05%	0,20%	0,30%	/	/
УСД	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	0,20%	/	/
ГБП	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/	/	/	/
АУД	0,00%	0,20%	0,30%	0,40%	0,40%	0,50%	0,60%	/	/
ЦХФ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу)	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

*** Започнувајќи од 01.09.2019 година, девизните депозити во ЦХФ и Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу) на физички лица за сите рокови не се во понуда. За,постоечките договори каматната стапка ќе изнесува 0% годишно и истата ќе се применува од датумот на реорочувањето на депозитот.

****Започнувајќи од 15.01.2020 година, девизните депозити во ЕУР на физички лица за рок на 1 месец не се во понуда. За,постоечките договори каматната стапка ќе изнесува 0% годишно и истата ќе се применува од датумот на реорочувањето на депозитот.

на депозитот.										
3.2.3.9.	Депозит класик (девизни депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 01.01.2021 до 30.04.2021 година) - за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот од 01.01.2021 година									
	валута / рок	по видување	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци

	- за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
валута / рок	по видување	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
ЕУР*	0,00%	/	0,01%	0,01%	0,05%	0,20%	0,30%	6М Еурибор +0,40 процент ни поени	6М Еурибор +0,50 процент ни поени
УСД	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	0,20%	/	/
ГБП	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/	/	/	/
АУД	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	/	/
ЦХФ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу)	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

*** Започнувајќи од 01.09.2019 година, девизните депозити во ЦХФ и Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу) на физички лица за сите рокови не се во понуда. За,постоечките договори каматната стапка ќе изнесува 0% годишно и истата ќе се применува од датумот на реорочувањето на депозитот.

****Започнувајќи од 15.01.2020 година, девизните депозити во ЕУР на физички лица за рок на 1 месец не се во понуда. За,постоечките договори каматната стапка ќе изнесува 0% годишно и истата ќе се применува од датумот на реорочувањето на депозитот.

3.2.4.0	Депозит класик (девизни депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 01.05.2021 до 31.10.2021 година)								
	- за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот од 01.05.2021 до 31.10.2021 година - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
валута / рок	по видување	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
ЕУР*	0,00%	/	0,01%	0,01%	0,05%	0,10%	0,20%	6М Еурибор +0,30 процент ни поени	6М Еурибор +0,40 процент ни поени
УСД	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	0,20%	/	/
ГБП	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/	/	/	/
АУД	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	/	/
ЦХФ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу)	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

*** Започнувајќи од 01.09.2019 година, девизните депозити во ЦХФ и Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу) на физички лица за сите рокови не се во понуда. За,постоечките договори каматната стапка ќе изнесува 0% годишно и истата ќе се применува од датумот на реорочувањето на депозитот.

****Започнувајќи од 15.01.2020 година, девизните депозити во ЕУР на физички лица за рок на 1 месец не се во понуда. За,постоечките договори каматната стапка ќе изнесува 0% годишно и истата ќе се применува од датумот на реорочувањето на депозитот.

3.2.4.0.1	Депозит класик (девизни депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 01.11.2021 до 15.01.2023 година)								
	- за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот од 01.11.2021 година до 15.01.2023 година - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								

валута / рок	по видување	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
ЕУР*	0,00%	/	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,10%	6М Еурибор +0,15 процент ни поени	6М Еурибор +0,20 процент ни поени
УСД	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	0,20%	/	/
ГБП	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/	/	/	/
АУД	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	/	/
ЦХФ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу)	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

*** Започнувајќи од 01.09.2019 година, девизните депозити во ЦХФ и Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу) на физички лица за сите рокови не се во понуда. За,постоечките договори каматната стапка ќе изнесува 0% годишно и истата ќе се применува од датумот на реорочувањето на депозитот.

****Започнувајќи од 15.01.2020 година, девизните депозити во ЕУР на физички лица за рок на 1 месец не се во понуда. За,постоечките договори каматната стапка ќе изнесува 0% годишно и истата ќе се применува од датумот на реорочувањето на депозитот.

Депозит класик (девизни депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 16.01.2023 до 31.05.2023 година) - за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот од 16.01.2023 година до 31.05.2023 година - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка									
3.2.4.0.2									
валута / рок	по видување	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
ЕУР*	0,00%	/	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,10%	/	/
УСД	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	0,20%	/	/
ГБП	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/	/	/	/
АУД	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	/	/
ЦХФ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу)	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

*** Започнувајќи од 01.09.2019 година, девизните депозити во ЦХФ и Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу) на физички лица за сите рокови не се во понуда. За,постоечките договори каматната стапка ќе изнесува 0% годишно и истата ќе се применува од датумот на реорочувањето на депозитот.

****Започнувајќи од 15.01.2020 година, девизните депозити во ЕУР на физички лица за рок на 1 месец не се во понуда. За,постоечките договори каматната стапка ќе изнесува 0% годишно и истата ќе се применува од датумот на реорочувањето на депозитот.

Депозит класик (девизни депозити на физички лица) (овој производ се пласира од 01.06.2023 година) - за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот од 01.06.2023 година - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка									
3.2.4.0.3									
валута / рок	по видување	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
ЕУР*	0,00%	0,01%	0,01%	0,05%	0,30%	0,60%	1,20%	/	/
УСД	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	0,20%	/	/
ГБП	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	/	/	/	/

АУД	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	/	/
ЦХФ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу)	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

*** Започнувајќи од 01.09.2019 година, девизните депозити во ЦХФ и Ост.валути (цад,сек, нок,дкк,јпу) на физички лица за сите рокови не се во понуда. За постоечките договори каматната стапка ќе изнесува 0% годишно и истата ќе се применува од датумот на реорочувањето на депозитот.

3.2.4.1. Стимулативни каматни стапки (овој производ се пласира од 01.06.2009 година до 09.07.2017 година) (овој производ за износи над 3.000.000 МКД, над 50.000 ЕУР и над 50.000 УСД се пласира до 14.05.2017 година)								
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во МКД	1.000.001- 3.000.000	0,10%	0,40%	1,20%	2,30%	2,70%	2,90%	3,10%
	над 3.000.000	0,20%	0,50%	1,30%	2,40%	2,80%	3,00%	3,20%
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во ЕУР	20.001-50.000	0.02%	0.03%	0,15%	0.50%	0.90%	1.00%	1.20%
	над 50.000	0.05%	0.10%	0.20%	0.60%	1.00%	1.10%	1.30%
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во УСД	над 50.000	0.03%	0.05%	0.10%	0.15%	0.20%	/	/

3.2.4.1.1. Стимулативни каматни стапки (овој производ за износи над 3.000.000,00 МКД, над 50.000,00 ЕУР и над 50.000,00 УСД се пласира од 15.05.2017 година до 09.07.2017 година)								
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во МКД	над 3.000.000	0,20%	0,50%	1,30%	2,40%	2,80%	3,00%	3,20%
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во ЕУР	над 50.000	0.05%	0.10%	0.20%	0.60%	1.00%	1.10%	1.30%
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во УСД	над 50.000	0.03%	0.05%	0.10%	0.15%	0.20%	/	/

3.2.4.1.2. Стимулативни каматни стапки (овој производ се пласира од 10.07.2017 година до 31.10.2017 година) (депозитите со рочност до 36 месеци имаат фиксна каматна стапка)								
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во МКД	1.000.001- 3.000.000	0,10%	0,40%	1,20%	2,30%	2,70%	2,90%	3,10%
	над 3.000.000	0,20%	0,50%	1,30%	2,40%	2,80%	3,00%	3,20%
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во ЕУР	20.001-50.000	0.02%	0.03%	0,15%	0.50%	0.90%	1.30 процентн и поени	1.50 процент ни поени

							+ 6 Месечен Еурибор	+ 6 Месечен Еурибор
	над 50.000	0.05%	0.10%	0.20%	0.60%	1.00%	1,40 процент и поени + 6 Месечен Еурибор	1,60 процент ни поени + 6 Месечен Еурибор
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во УСД	над 50.000	0.03%	0.05%	0.10%	0.15%	0.20%	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

Стимулативни каматни стапки – Златен депозит (овој производ се пласира од 01.11.2017 година до 31.03.2018 година) - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат во периодот од 01.11.2017 до 31.03.2018 година - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка - Кај сите депозитите кои што се реорочуваат по 01.04.2018 година, на денот на нивното реорочување ќе се примени каматната стапка важечка за продуктот Депозит класик (денарски депозити на физички лица) и Депозит класик (девизни депозити на физички лица) според соодветната рочност и валута на продуктот согласно актуелната понуда на денот на реорочување.								
3.2.4.1.3.								
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во МКД	1.000.001 - 3.000.000	0,10%	0,40%	1,20%	2,30%	2,70%	НРКС + 0,70 процент и поени	НРКС+ 0,90 процент ни поени
	над 3.000.000	0,20%	0,50%	1,30%	2,40%	2,80%	НРКС + 0,80 процент и поени	НРКС + 1,00 процент ни поени
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во ЕУР	20.001-50.000	0.02%	0.03%	0,15%	0.50%	0.90%	1.30 процент и поени + 6 Месечен Еурибор	1.50 процент ни поени + 6 Месечен Еурибор
	над 50.000	0.05%	0.10%	0.20%	0.60%	1.00%	1.40 процент и поени + 6 Месечен Еурибор	1.60 процент ни поени + 6 Месечен Еурибор
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во УСД	над 50.000	0.03%	0.05%	0.10%	0.15%	0.20%	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0

3.2.4.4.	Златен плус депозит за лично банкарство (овој производ се пласира од 19.06.2013 година) (овој производ за износи во валута ЕУР се пласира до 09.07.2017 година и за валута МКД до 31.10.2017 година)							
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци



износ во МКД	1.000.001- 3.000.000	0,20%	0,50%	1,30%	2,40%	2,80%	3,20%	3,60%
	над 3.000.000	0,30%	0,60%	1,50%	2,60%	3,00%	3,40%	3,80%
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во ЕУР	20.001-50.000	0,05%	0,10%	0,20%	0,60%	1,00%	1,30%	мрфп0 %
	над 50.000	0,10%	0,15%	0,40%	0,80%	1,20%	1,50%	1,80%

Златен плус депозит за лично банкарство (овој производ се пласира од 10.07.2017 година до 31.03.2018 година за валута ЕУР, додека за валута МКД се пласира од 01.11.2017 година до 31.03.2018 година) - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат во периодот од 10.07.2017 година до 31.03.2018 година за валута ЕУР, односно во период од 01.11.2017 година до 31.03.2018 година за валута МКД - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка - Кај сите депозити во износи од 1.000.001-3.000.000,00 МКД и во износи од 20.001 – 50.000,00 ЕУР кои што се реорочуваат по 01.04.2018 година, на денот на нивното реорочување ќе се примени каматната стапка важечка за продуктот Депозит класик (денарски депозити на физички лица) и Депозит класик (девизни депозити на физички лица) според соодветната рочност и валута на продуктот согласно актуелната понуда на денот на реорочување.								
3.2.4.4.1								
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во МКД	1.000.001- 3.000.000	0,20%	0,50%	1,30%	2,40%	2,80%	НРКС +1,00 процент ни поени	НРКС +1,40 процент ни поени
	над 3.000.000	0,30%	0,60%	1,50%	2,60%	3,00%	НРКС +1,20 процент ни поени	НРКС +1,60 процент ни поени
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во ЕУР	20.001-50.000	0,05%	0,10%	0,20%	0,60%	1,00%	1,50 процентн и поени + 6 Месечен Еурибор	1,80 процентн и поени + 6 Месечен Еурибор
	над 50.000	0,10%	0,15%	0,40%	0,80%	1,20%	1,70 процентн и поени + 6 Месечен Еурибор	2,00 процентн и поени + 6 Месечен Еурибор

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

Златен плус депозит за лично банкарство (овој производ се пласира од 01.04.2018 за валута ЕУР, додека за валута МКД од 01.04.2018 до 14.09.2018 година) - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат во периодот од 01.04.2018 за валута ЕУР, додека од 01.04.2018 до 14.09.2018 година за валута МКД - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
3.2.4.4.2								
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
МКД	над 3.000.000	0,20%	0,40%	1,10%	2,10%	2,40%	НРКС +0,40 процентн и поени	НРКС +0,60 процентн и поени
валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци



износ во ЕУР	над 50.000	0,10%	0,15%	0,40%	0,70%	1,10%	6М Еурибор + 1,40 процентн и поени	6 Месечен Еурибор + 1,60 процентн и поени
--------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------------------------	---

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

3.2.4.4.3	Златен плус депозит за лично банкарство (овој производ се пласира од 01.04.2018 до 31.08.2019 година за валута ЕУР, додека за валута МКД се пласира од 15.09.2018 до 31.08.2019 година) - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат во периодот од 15.09.2018 до 31.08.2019 година во валута МКД - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
	валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
	МКД	над 3.000.000	0,10%	0,30%	0,90%	1,80%	2,10%	НРКС +0,20 процентн и поени	НРКС +0,40 процентн и поени
	валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
	износ во ЕУР	над 50.000	0,10%	0,15%	0,40%	0,70%	1,10%	6М Еурибор + 1,40 процентн и поени	6 Месечен Еурибор + 1,60 процентн и поени

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

дојлену престојата на ги ко е поставила, тесна ги ко ќе се смета за е.

3.2.4.4.4	Златен плус депозит за лично банкарство (овој производ се пласира од 01.09.2019 година до 14.01.2020 за валута ЕУР и за валута МКД - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат во периодот од 01.09.2019 година до 14.01.2020 во валута МКД и валута ЕУР - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
	валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
	МКД	над 3.000.000	0,10%	0,30%	0,70%	1,50%	1,70%	НРКС - 0,10 процентн и поени	НРКС +0,10 процентн и поени
	валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
	износ во ЕУР	над 50.000	0,10%	0,15%	0,40%	0,70%	1,10%	6М Еурибор + 1,40 процентн и поени	6 Месечен Еурибор + 1,60 процентн и поени

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

3.2.4.4.5	Златен плус депозит за лично банкарство (овој производ се пласира од 15.01.2020 до 06.07.2020 година за валута ЕУР и за валута МКД - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат во периодот од 15.01.2020 до 06.07.2020 година во валута МКД и валута ЕУР - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
	валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
	МКД	над 3.000.000	0,10%	0,15%	0,40%	1,10%	1,30%	НРКС -0,30 процентни поени	НРКС -0,20 процентни поени



валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во ЕУР	над 50.000	0,05%	0,05%	0,20%	0,40%	0,50%	6М Еурибор + 0,60 процентни поени	6 Месечен Еурибор + 0,80 процентни поени

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

3.2.4.4.6	Златен плус депозит за лично банкарство (овој производ се пласира од 07.07.2020 до 30.04.2021 година за валута ЕУР и за валута МКД - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат во периодот од 07.07.2020 година во валута МКД и валута ЕУР - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
	валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
	МКД	над 3.000.000	0,06%	0,11%	0,20%	0,70%	0,90%	НРКС -0,32 процентни поени	НРКС -0,22 процентни поени
	валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
	износ во ЕУР	над 50.000	0,04%	0,04%	0,15%	0,30%	0,40%	6М Еурибор + 0,50 процентни поени	6 Месечен Еурибор + 0,60 процентни поени

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

3.2.4.4.7	Златен плус депозит за лично банкарство (овој производ се пласира од 01.05.2021 до 31.10.2021 година за валута ЕУР и за валута МКД - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат во периодот од 01.05.2021 до 31.10.2021 година во валута МКД и валута ЕУР за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
	валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
	МКД	над 3.000.000	0,01%	0,01%	0,15%	0,50%	0,70%	НРКС -0,52 процентни поени	НРКС -0,42 процентни поени
	валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
	износ во ЕУР	над 50.000	0,04%	0,04%	0,15%	0,20%	0,30%	6М Еурибор + 0,40 процентни поени	6 Месечен Еурибор + 0,50 процентни поени

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

3.2.4.4.8	Златен плус депозит за лично банкарство (овој производ се пласира од 01.11.2021 до 15.01.2023 година за валута ЕУР и за валута МКД - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат во периодот од 01.11.2021 година во валута МКД и валута ЕУР за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
	валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
	МКД	над 3.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,35%	НРКС -0,76 процентни поени	НРКС -0,66 процентни поени



валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
износ во ЕУР	над 50.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,16%	6М Еурибор + 0,21 процентни поени	6 Месечен Еурибор + 0,26 процентни поени

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

3.2.4.4.9	Златен плус депозит за лично банкарство (овој производ се пласира од 16.01.2023 до 31.05.2023 година за валута ЕУР и за валута МКД - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат во периодот од 16.01.2023 до 31.05.2023 година во валута МКД и валута ЕУР за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
	валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
	МКД	над 3.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,35%	НРКС -0,76 процентни поени	НРКС -0,66 процентни поени
	валута	износ / рок	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
	износ во ЕУР	над 50.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,16%	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

3.2.4.4.1 0	Златен плус депозит за лично банкарство (овој производ се пласира од 01.06.2023 година за валута ЕУР и за валута МКД - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат во периодот од 01.06.2023 година во валута МКД и валута ЕУР за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка									
	валута	износ / рок	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месец и	36 месец и	48 месеци	60 месеци
	МКД	над 3.000.000	0,20%	0,25%	0,40%	0,80%	1,50%	1,80%	НРКС +0,30 процентни поени	НРКС +0,40 процентни поени
	валута	износ / рок	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месец и	36 месец и	48 месеци	60 месеци
	износ во ЕУР	над 50.000	0,10%	0,10%	0,25%	0,50%	0,80%	1,40%	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0.

3.2.5.1.	Каматни стапки за детско штедење (овој производ не се пласира од 01.06.2009 година)								
валута / рок	По видување	3 месеци	6 месеци	9 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
МКД	/	/	/	0,40%	/	/	/	/	/
ЕУР	/	/	/	0,05%	/	/	/	/	/
УСД	/	/	/	0,03%	/	/	/	/	/

3.2.5.2.	Каматни стапки за детско штедење (овој производ се пласира од 01.06.2009 г.) (за склучување нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот по 01.06.2009 година) (овој производ за износи во валути ЕУР, УСД и ЦХФ се пласира до 09.07.2017 година, за валута МКД се пласира до 31.10.2017 година)							
валута / рок	по видување	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци



МКД	0,01%	0,10%	0,50%	1,30%	2,40%	2,80%	3,00%	3,20%
ЕУР	0,01%	0,02%	0,05%	0,20%	0,60%	0,90%	1,10%	1,30%
УСД	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,10%	0,20%	/	/
ЦХФ	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	/	/	/	/

Каматни стапки за ТИБИ Депозит (овој производ се пласира од 10.07.2017 година до 31.03.2018 година за валути ЕУР и ЦХФ, додека за валута МКД се пласира од 01.11.2017 до 31.03.2018 година) - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
3.2.5.3.	валута / рок	по видување	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци
								НРКС +0,80 процентн и поени
МКД	0,01%	0,10%	0,50%	1,30%	2,40%	2,80%		НРКС +1,00 процентни поени
ЕУР	0,01%	0,02%	0,05%	0,20%	0,60%	0,90%		6 Месечен Еурибор + 1,40 процентн и поени
ЦХФ	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	/	/	/	6 Месечен Еурибор + 1,60 процентни поени

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0

Каматни стапки за ТИБИ Депозит (овој производ за износи во валута ЕУР се пласира од 01.04.2018 година, додека за износи во валута МКД од 01.04.2018 до 14.09.2018 година) - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
3.2.5.4.	валута / рок	по видување	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци
								НРКС +0,30 процентн и поени
МКД	0,01%	0,10%	0,40%	1,00%	2,00%	2,30%		НРКС +0,50 процентни поени
ЕУР	0,01%	0,02%	0,05%	0,20%	0,60%	0,90%		6 Месечен Еурибор +1,20 процентн и поени
ЦХФ	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	/	/	/	6 Месечен Еурибор +1,40 процентни поени

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0

Каматни стапки за ТИБИ Депозит (овој производ за износи во валута ЕУР се пласира од 01.04.2018 година до 31.08.2019, додека за износи во валута МКД се пласира од 15.09.2018 година до 31.08.2019) - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
3.2.5.5.	валута / рок	по видување	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци
								НРКС +0,20 процентн и поени
МКД	0,00%	0,10%	0,30%	0,70%	1,70%	2,00%		НРКС +0,30 процентни поени
ЕУР	0,00%	0,02%	0,05%	0,20%	0,60%	0,90%		6 Месечен Еурибор +1,40 процентни поени

							процентн и поени	
ЦХФ	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

** Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0

*** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

Каматни стапки за ТИБИ Депозит (овој производ за износи во валута ЕУР и МКД се пласира од 01.09.2019 година до 14.01.2020, додека за износи во валута ЦХФ не се пласира од 01.09.2018 година) - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
3.2.5.6.								
валута / рок	по видување	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
МКД	0,00%	0,10%	0,30%	0,60%	1,40%	1,60%	НРКС - 0,20 процентн и поени	НРКС -0,10 процентни поени
ЕУР	0,00%	0,02%	0,05%	0,20%	0,60%	0,80%	6 Месечен Еурибор +1,00 процентн и поени	6 Месечен Еурибор +1,20 процентни поени
ЦХФ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

** Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0

*** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

Каматни стапки за ТИБИ Депозит (овој производ за износи во валута ЕУР и МКД се пласира од 15.01.2020 година до 06.07.2020, додека за износи во валута ЦХФ не се пласира од 01.09.2018 година) - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
3.2.5.7.								
валута / рок	по видување	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
МКД	0,00%	0,10%	0,10%	0,35%	1,05%	1,25%	НРКС - 0,35 процентн и поени	НРКС -0,25 процентни поени
ЕУР	0,00%	0,02%	0,02%	0,15%	0,35%	0,45%	6 Месечен Еурибор +0,55 процентн и поени	6 Месечен Еурибор +0,75 процентни поени
ЦХФ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

** Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0

*** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

Каматни стапки за ТИБИ Депозит (овој производ за износи во валута ЕУР и МКД се пласира од 07.07.2020 до 30.04.2021 година, додека за износи во валута ЦХФ не се пласира од 01.09.2018 година) - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
3.2.5.8.								
валута / рок	по видување	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
МКД	0,00%	0,06%	0,06%	0,15%	0,65%	0,85%	НРКС - 0,37 процентни поени	НРКС -0,27 процентни поени
ЕУР	0,00%	0,02%	0,02%	0,10%	0,25%	0,35%	6 Месечен Еурибор +0,45 процентни поени	6 Месечен Еурибор +0,55 процентни поени
ЦХФ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0

*** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

Каматни стапки за ТИБИ Депозит (овој производ за износи во валута ЕУР и МКД се пласира од 01.05.2021 до 31.10.2021 година) - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
3.2.5.9								
валута / рок	по видување	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
МКД	0,00%	0,01%	0,01%	0,10%	0,45%	0,65%	НРКС - 0,57 процентни поени	НРКС -0,47 процентни поени
ЕУР	0,00%	0,02%	0,02%	0,10%	0,15%	0,25%	6 Месечен Еурибор +0,35 процентни поени	6 Месечен Еурибор +0,45 процентни поени
ЦХФ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0

*** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

Каматни стапки за ТИБИ Депозит (овој производ за износи во валута ЕУР и МКД се пласира од 01.11.2021 до 15.01.2023 година) - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
3.2.5.10								
валута / рок	по видување	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
МКД	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,30%	НРКС - 0,81 процентни поени	НРКС -0,71 процентни поени
ЕУР	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,14%	6 Месечен Еурибор +0,19	6 Месечен Еурибор +0,24

							процентни поени	процентни поени
ЦХФ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0

*** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

Каматни стапки за ТИБИ Депозит (овој производ за износи во валута ЕУР и МКД се пласира од 16.01.2023 до 31.05.2023 година) - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка								
3.2.5.11								
валута / рок	по видување	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месеци	48 месеци	60 месеци
МКД	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,30%	НРКС - 0,81 процентни поени	НРКС -0,71 процентни поени
ЕУР	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,14%	6 Месечен Еурибор +0,19 процентни поени	6 Месечен Еурибор +0,24 процентни поени
ЦХФ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0

*** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

Каматни стапки за ТИБИ Депозит (овој производ за износи во валута ЕУР и МКД се пласира од 01.06.2023 година) - за депозитите со рочност до 36 месеци се применува фиксна каматна стапка, а над 36 месеци се применува варијабилна каматна стапка									
3.2.5.12									
валута / рок	по видување	1 месец	3 месеци	6 месеци	12 месеци	24 месеци	36 месец и	48 месеци	60 месеци
МКД	0,00%	0,10%	0,15%	0,30%	0,70%	1,40%	1,70%	НРКС + 0,25 процентни поени	НРКС +0,35 процентни поени
ЕУР	0,00%	0,05%	0,05%	0,15%	0,40%	0,70%	1,30%	/	/
ЦХФ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	/	/	/	/

* Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0

*** Од 01.12.2018 година не се пресметува камата на сите постоечки и нови договори за депозити по видување

3.2.6.	Каматни стапки на скалест депозит (се пласира до 31.10.2017 година)		
	- до 50.000 МКД - од 50.001-100.000 МКД - од 100.001-300.000 МКД - од 300.001-600.000 МКД - над 600.001 МКД		0,01% 0,05% 0,10% 0,30% 0,60%

3.2.6.1	Каматни стапки на скалест депозит (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 14.09.2018 година) се применува варијабилна каматна стапка	
---------	---	--

	- до 50.000 МКД - од 50.001-100.000 МКД - од 100.001-300.000 МКД - од 300.001-600.000 МКД - над 600.000 МКД	НРКС – 2,13 процентни поени НРКС – 2,09 процентни поени НРКС – 2,04 процентни поени НРКС – 1,84 процентни поени НРКС – 1,54 процентни поени
--	---	---

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0*

3.2.6.2	Каматни стапки на скалест депозит (овој производ се пласира од 15.09.2018 година до 14.01.2020)	
	- до 50.000 МКД - од 50.001-100.000 МКД - од 100.001-300.000 МКД - од 300.001-600.000 МКД - над 600.000 МКД	0,04% 0,08% 0,10% 0,35% 0,60%

3.2.6.3	Каматни стапки на скалест депозит (овој производ се пласира од 15.02.2020 до 06.07.2020 година)	
	- до 50.000 МКД - од 50.001-100.000 МКД - од 100.001-300.000 МКД - од 300.001-600.000 МКД - над 600.000 МКД	0,04% 0,08% 0,10% 0,15% 0,20%

3.2.6.4	Каматни стапки на скалест депозит (овој производ се пласира од 07.07.2020 до 31.10.2021 година)	
	- до 50.000 МКД - од 50.001-100.000 МКД - од 100.001-300.000 МКД - од 300.001-600.000 МКД - над 600.000 МКД	0,04% 0,08% 0,10% 0,12% 0,15%

3.2.6.5	Каматни стапки на скалест депозит (овој производ се пласира од 01.11.2021 година)	
	- до 50.000 МКД - од 50.001-100.000 МКД - од 100.001-300.000 МКД - од 300.001-600.000 МКД - над 600.000 МКД	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%

3.2.7.1.1	Каматни стапки на постепено штедење (01.01.2011 г.) – орочени депозити на 60 месеци со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.01.2011 година до 31.10.2017 година) (овој производ за износи во ЕУР не се пласира од 01.11.2012 година)					
	основна каматна стапка	фиксен додаток				
валута / рок		1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
ЕУР	0,40%	0,40%	0,50%	0,60%	0,80%	1,00%
МКД	1,00%	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%

3.2.7.1.2.	Каматни стапки на постепено штедење (01.11.2012 г.) – орочени депозити во ЕУР на 60 месеци со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.11.2012 до 09.07.2017 година)				
основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
0,40%	0,40%	0,50%	0,60%	0,80%	1,00%

3.2.7.1.3.	Каматни стапки на постепено штедење – орочени депозити во ЕУР на 60 месеци со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 10.07.2017 година до 31.10.2017 година) (основната каматна стапка е фиксна)				
Основна фиксна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
0,40%	0,40%	0,50%	0,60%	0,80%	1,00%

3.2.7.1.4.		Каматни стапки на постепено штедење – орочени депозити во МКД и ЕУР на 60 месеци со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 31.03.2018 година) (се применува варијабилна каматна стапка)				
валута / рок	основна каматна стапка	фиксен додаток				
		1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
ЕУР	6 месечен ЕУРИБОР + 0,40 процентни поени	0,40%	0,50%	0,60%	0,80%	1,00%
МКД	НРКС -1,20 процентни поени	0.50%	1.00%	1.50%	2.00%	2.50%

*Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0

**Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

3.2.7.1.5.		Каматни стапки на постепено штедење – орочени депозити во МКД и ЕУР на 60 месеци со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ за износи во валута ЕУР се пласира од 01.04.2018 година, додека за износи во валута МКД од 01.04.2018 до 14.09.2018 година) (се применува варијабилна каматна стапка)				
валута / рок	основна каматна стапка	фиксен додаток				
		1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
ЕУР	6 месечен ЕУРИБОР + 0,40 процентни поени	0,40%	0,50%	0,60%	0,80%	1,00%
МКД	НРКС -1,60 процентни поени	0.50%	1.00%	1.50%	2.00%	2.50%

*Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0

**Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

3.2.7.1.6.	Каматни стапки на постепено штедење – орочени депозити во МКД и ЕУР на 60 месеци со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ за износи во валута ЕУР се пласира од 01.04.2018 година, додека за износи во валута МКД од 15.09.2018 година до 31.08.2019) (за износи во валута ЕУР се применува варијабилна каматна стапка, за износи во валута МКД се применува фиксна каматна стапка)					
валута / рок	основна каматна стапка	фиксен додаток				
		1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
ЕУР	6 месечен ЕУРИБОР + 0,40 процентни поени	0,40%	0,50%	0,60%	0,80%	1,00%
МКД	0,60%	0,40%	0,80%	1,30%	1,80%	2,30%

****Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.**

3.2.7.1.7.	Каматни стапки на постепено штедење – орочени депозити во МКД и ЕУР на 60 месеци со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ за износи во валута ЕУР се пласира од 01.04.2018 година до 14.01.2020, додека за износи во валута МКД од 01.09.2019 година до 14.01.2020) (за износи во валута ЕУР се применува варијабилна каматна стапка, за износи во валута МКД се применува фиксна каматна стапка)					
валута / рок	основна каматна стапка	фиксен додаток				
		1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
ЕУР	6 месечен ЕУРИБОР + 0,40 процентни поени	0,40%	0,50%	0,60%	0,80%	1,00%
МКД	0,40%	0,40%	0,80%	1,30%	1,80%	2,30%

****Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.**

3.2.7.1.8.	Каматни стапки на постепено штедење – орочени депозити во МКД и ЕУР на 60 месеци со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ за износи во валута ЕУР и во валута МКД се пласира од 15.01.2020 до 06.07.2020 година) (за износи во валута ЕУР се применува варијабилна каматна стапка, за износи во валута МКД се применува фиксна каматна стапка)					
валута / рок	основна каматна стапка	фиксен додаток				
		1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
ЕУР	6 месечен ЕУРИБОР + 0,10 процентни поени	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%
МКД	0,20%	0,20%	0,40%	0,60%	0,80%	1,00%

****Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.**

3.2.7.1.9.	Каматни стапки на постепено штедење – орочени депозити во МКД и ЕУР на 60 месеци со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ за износи во валута ЕУР и во валута МКД се пласира од 07.07.2020 до 30.04.2021 година) (за износи во валута ЕУР се применува варијабилна каматна стапка, за износи во валута МКД се применува фиксна каматна стапка)					
валута / рок	основна каматна стапка	фиксен додаток				
		1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
ЕУР	6 месечен ЕУРИБОР	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

	+ 0,05 процентни поени					
МКД	0,10%	0,20%	0,40%	0,60%	0,80%	1,00%

****Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.**

3.2.7.2	Каматни стапки на постепено штедење – орочени депозити во МКД и ЕУР на 60 месеци со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ за износи во валута ЕУР и во валута МКД се пласира од 01.05.2021 до 31.10.2021 година) (за износи во валута ЕУР се применува варијабилна каматна стапка, за износи во валута МКД се применува фиксна каматна стапка)					
валута / рок	основна каматна стапка	фиксен додаток				
		1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
ЕУР	6 месечен ЕУРИБОР + 0,05 процентни поени	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%
МКД	0,05%	0,20%	0,40%	0,60%	0,80%	1,00%

****Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.**

3.2.7.2.0	Каматни стапки на постепено штедење – орочени депозити во МКД и ЕУР на 60 месеци со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ за износи во валута ЕУР и во валута МКД се пласира од 01.11.2021 до 31.05.2023 година) (за износи во валута ЕУР се применува варијабилна каматна стапка, за износи во валута МКД се применува фиксна каматна стапка)					
валута / рок	основна каматна стапка	фиксен додаток				
		1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
ЕУР	6 месечен ЕУРИБОР + 0,03 процентни поени	0,05%	0,10%	0,15%	0,20%	0,25%
МКД	0,05%	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

****Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.**

3.2.7.2.0.1	Каматни стапки на постепено штедење – орочени депозити во МКД и ЕУР на 60 месеци со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ за износи во валута ЕУР и во валута МКД се пласира од 01.06.2023 година) (се применува фиксна каматна стапка)					
валута / рок	основна каматна стапка	фиксен додаток				
		1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
ЕУР	1,20%	0,05%	0,10%	0,15%	0,20%	0,25%
МКД	1,60%	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

3.2.7.2.1.	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење (01.01.2011 година.) орочени депозити на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.01.2011 до 31.10.2017 година) (овој производ за износи во ЕУР не се пласира од 01.11.2012 година)					
валута / рок	основна каматна стапка	фиксен додаток				
		1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
ЕУР	0,50%	0,40%	0,50%	0,60%	0,80%	1,00%
МКД	1,10%	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%

3.2.7.2.2.	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во МКД на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.11.2017 до 31.03.2018 година) (се применува варијабилна каматна стапка)				
------------	--	--	--	--	--

основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
НРКС – 1,10 процентни поени	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0*

3.2.7.2.3.	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во МКД на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.04.2018 до 14.09.2018 година) (се применува варијабилна каматна стапка)				
------------	--	--	--	--	--

основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
НРКС – 1,50 процентни поени	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%

**Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0*

3.2.7.2.3.1	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во МКД на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 15.09.2018 до 31.08.2019 година)				
-------------	---	--	--	--	--

основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
0,70%	0,40%	0,80%	1,30%	1,80%	2,30%

3.2.7.2.3.2	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во МКД на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.09.2019 година до 14.01.2020)				
-------------	---	--	--	--	--

основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
0,50%	0,40%	0,80%	1,30%	1,80%	2,30%

3.2.7.2.3.3	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во МКД на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 15.01.2020 до 06.07.2020 година)				
-------------	---	--	--	--	--

основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
0,30%	0,20%	0,40%	0,60%	0,80%	1,00%

3.2.7.2.3.4	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во МКД на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 07.07.2020 до 30.04.2021 година)				
-------------	---	--	--	--	--

основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
0,20%	0,20%	0,40%	0,60%	0,80%	1,00%

3.2.7.2.3.5	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во МКД на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.05.2021 до 31.10.2021 година)				
-------------	---	--	--	--	--

основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
0,15%	0,20%	0,40%	0,60%	0,80%	1,00%

3.2.7.2.3.6	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во МКД на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.11.2021 до 31.05.2023 година)				
-------------	---	--	--	--	--

основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
0,07%	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

3.2.7.2.3.7	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во МКД на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.06.2023 година)				
основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
1,70%	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

3.2.7.2.4.	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење (01.11.2012 година) орочени депозити во ЕУР на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.11.2012 до 09.07.2017 година)				
основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
0,50%	0,40%	0,50%	0,60%	0,80%	1,00%

3.2.7.2.5.	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во ЕУР на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 10.07.2017 до 31.10.2017 година) (основната каматна стапка е фиксна)				
Основна фиксна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
0,50%	0,40%	0,50%	0,60%	0,80%	1,00%

3.2.7.2.6	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во ЕУР на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.11.2017 година до 14.01.2020) (се применува варијабилна каматна стапка)				
Основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
6 месечен Еурибор + 0,50 процентни поени	0,40%	0,50%	0,60%	0,80%	1,00%

*Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

3.2.7.2.7	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во ЕУР на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 14.01.2020 до 06.07.2020 година) (се применува варијабилна каматна стапка)				
Основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
6 месечен Еурибор + 0,15 процентни поени	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

*Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

3.2.7.2.8	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во ЕУР на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 07.07.2020 до 31.10.2021 година) (се применува варијабилна каматна стапка)				
Основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
6 месечен Еурибор + 0,05 процентни поени	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

*Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

3.2.7.2.9	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во ЕУР на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.11.2021 до 31.05.2023 година) (се применува варијабилна каматна стапка)				
Основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
6 месечен Еурибор + 0,03 процентни поени	0,05%	0,10%	0,15%	0,20%	0,25%

*Доколку вредноста на 6М ЕУРИБОР е негативна, тогаш 6М ЕУРИБОР ќе се смета за 0.

3.2.7.2.10	Каматни стапки на ТИБИ постепено штедење орочени депозити во ЕУР на 60 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.06.2023 година) (се применува фиксна каматна стапка)				
Основна каматна стапка	фиксен додаток				
	1-ва година	2-ра година	3-та година	4-та година	5-та година
1,30%	0,05%	0,10%	0,15%	0,20%	0,25%

3.2.7.3.1.	НЛБ Краткорочно постепено штедење – орочено штедење на 6 и 12 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 15.11.2015 до 14.01.2017 година)		
валута / рок	фиксен додаток	основна каматна стапка	
		6 месеци	12 месеци
ЕУР	0,40%	0,10%	0,40%
МКД		0,60%	1,40%

3.2.7.3.2.	НЛБ Краткорочно постепено штедење – орочено штедење на 6 и 12 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 15.01.2017 година до 29.06.2017 година)		
валута / рок	фиксен додаток	основна каматна стапка	
		6 месеци	12 месеци
ЕУР	0,20%	0,10%	0,30%
МКД		0.40%	1.20%

3.2.7.3.3.	НЛБ Краткорочно постепено штедење – орочено штедење на 6 и 12 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 30.06.2017 до 31.10.2017 година) (за склучување на нови договори за орочување од 30.06.2017 до 31.10.2017 година) (овој производ за износи во ЕУР се пласира до 09.07.2017 година)		
валута / рок	фиксен додаток	основна каматна стапка	
		6 месеци	12 месеци
ЕУР	0,20%	0,05%	0,20%
МКД		0.40%	1.20%

3.2.7.3.4.	НЛБ Краткорочно постепено штедење – орочено штедење на 6 и 12 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ за ЕУР се пласира од 10.07.2017 година до 31.10.2017 година) (основната каматна стапка е фиксна само за ЕУР)		
валута / рок	фиксен додаток	Основна фиксна каматна стапка	
		6 месеци	12 месеци
ЕУР	0,20%	0,05%	0,20%
МКД		0,40%	1,20%

3.2.7.3.5.	НЛБ Краткорочно постепено штедење – орочено штедење на 6 и 12 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.11.2017 година до 31.03.2018 година)			
------------	--	--	--	--



	(се применува фиксна каматна стапка)		
валута / рок	фиксен додаток	Основна фиксна каматна стапка	
		6 месеци	12 месеци
ЕУР	0,20%	0,05%	0,20%
МКД		0,40%	1,20%

3.2.7.3.6.	НЛБ Краткорочно постепено штедење – орочено штедење на 6 и 12 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ се пласира од 01.04.2018 до 14.09.2018 година) (се применува фиксна каматна стапка)		
валута / рок	фиксен додаток	Основна фиксна каматна стапка	
		6 месеци	12 месеци
ЕУР	0,20%	0,05%	0,20%
МКД		0,40%	0,90%

3.2.7.3.7.	НЛБ Краткорочно постепено штедење – орочено штедење на 6 и 12 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ за износи во валута ЕУР се пласира од 01.04.2018 година, додека за износи во валута МКД се пласира од 15.09.2018 година до 31.08.2019) (се применува фиксна каматна стапка)		
валута / рок	фиксен додаток	Основна фиксна каматна стапка	
		6 месеци	12 месеци
ЕУР	0,20%	0,05%	0,20%
МКД		0,30%	0,50%

3.2.7.3.8.	НЛБ Краткорочно постепено штедење – орочено штедење на 6 и 12 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ за износи во валута ЕУР се пласира од 01.04.2018 година до 14.01.2020, додека за износи во валута МКД се пласира од 01.09.2019 година до 14.01.2020) (се применува фиксна каматна стапка)		
валута / рок	фиксен додаток	Основна фиксна каматна стапка	
		6 месеци	12 месеци
ЕУР	0,20%	0,05%	0,20%
МКД		0,20%	0,30%

3.2.7.3.9.		НЛБ Краткорочно постепено штедење – орочено штедење на 6 и 12 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ за износи во валута ЕУР и за износи во валута МКД се пласира од 15.01.2020 до 06.07.2020 година) (се применува фиксна каматна стапка)			
		фиксен додаток		Основна фиксна каматна стапка	
валута / рок		6 месеци	12 месеци	6 месеци	12 месеци
ЕУР		0,05%	0,05%	0,01%	0,10%
МКД		0.10%	0.20%	0.05%	0.10%

3.2.7.3.10.		НЛБ Краткорочно постепено штедење – орочено штедење на 6 и 12 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ за износи во валута ЕУР и за износи во валута МКД се пласира од 07.07.2020 до 31.10.2021 година) (се применува фиксна каматна стапка)		
валута / рок	фиксен додаток		Основна фиксна каматна стапка	
	6 месеци	12 месеци	6 месеци	12 месеци
ЕУР	0,05%	0,05%	0,01%	0,03%
МКД	0.10%	0.20%	0.02%	0.05%

3.2.7.3.11	НЛБ Краткорочно постепено штедење – орочено штедење на 6 и 12 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати		
------------	---	--	--



		(овој производ за износи во валута ЕУР и за износи во валута МКД се пласира од 01.11.2021 до 31.05.2023 година) (се применува фиксна каматна стапка)		
валута / рок	фиксен додаток		Основна фиксна каматна стапка	
	6 месеци	12 месеци	6 месеци	12 месеци
ЕУР	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%
МКД	0,05%	0,10%	0,02%	0,05%

3.2.7.3.12		НЛБ Краткорочно постепено штедење – орочено штедење на 6 и 12 месеци, со задолжителни редовни месечни уплати (овој производ за износи во валута ЕУР и за износи во валута МКД се пласира од 01.06.2023 година) (се применува фиксна каматна стапка)		
валута / рок	фиксен додаток		Основна фиксна каматна стапка	
	6 месеци	12 месеци	6 месеци	12 месеци
ЕУР	0,02%	0,02%	0,03%	0,30%
МКД	0,05%	0,10%	0,10%	0,50%

3.2.7.4.1		НЛБ Постепено штеди го кусурот (овој производ се пласира од 01.11.2017 г.) (се применува варијабилна каматна стапка)		
- МКД		НРКС -1,14 процентни поени		

*Доколку вредноста на НРКС е негативна, тогаш НРКС ќе се смета за 0

3.2.8.1.		Каматни стапки на депозитен продукт – НЛБ Нов депозит (овој производ се пласира од 15.11.2015 до 30.06.2016 година)		
валута и рок	Износ	(референтна каматна стапка + фиксен додаток)		
за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци	до 20.000	(1 месечен ЕУРИБОР + 0,70 процентни поени)		
	20.001 до 50.000	(1 месечен ЕУРИБОР + 0,80 процентни поени)		
	над 50.000	(1 месечен ЕУРИБОР + 0,90 процентни поени)		
валута и рок	Износ	(референтна каматна стапка - фиксен одбиток)		
за депозити во МКД орочени на 13 месеци	до 1.000.000	(каматна стапка на благајнички записи -1,25 процентни поени)		
	1.000.001-3.000.000	(каматна стапка на благајнички записи -1,15 процентни поени)		
	над 3.000.000	(каматна стапка на благајнички записи -1,05 процентни поени)		

3.2.8.2.		Каматни стапки на депозитен продукт – НЛБ Нов депозит (овој производ се пласира од 01.07.2016 до 14.01.2017 година)		
валута и рок	Износ	(референтна каматна стапка + фиксен додаток)		
за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци	до 20.000	(1 месечен ЕУРИБОР + 0,70 процентни поени)		
	20.001 до 50.000	(1 месечен ЕУРИБОР + 0,80 процентни поени)		
	над 50.000	(1 месечен ЕУРИБОР + 0,90 процентни поени)		
валута и рок	Износ	(референтна каматна стапка - фиксен одбиток)		
за депозити во МКД орочени на 13 месеци	до 1.000.000	(каматна стапка на благајнички записи -2,00 процентни поени)		
	1.000.001-3.000.000	(каматна стапка на благајнички записи -1,90 процентни поени)		
	над 3.000.000	(каматна стапка на благајнички записи -1,80 процентни поени)		

3.2.8.3.		Каматни стапки на депозитен продукт – НЛБ Нов депозит (овој производ се пласира од 15.01.2017 година до 15.05.2017 година)		
валута и рок	Износ	(референтна каматна стапка + фиксен додаток/одбиток)		
за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци	до 20.000	(1 месечен ЕУРИБОР + 0,70 процентни поени)		
	20.001 до 50.000	(1 месечен ЕУРИБОР + 0,80 процентни поени)		
	над 50.000	(1 месечен ЕУРИБОР + 0,90 процентни поени)		

валута и рок	Износ	(референтна каматна стапка - фиксен одбиток)
за депозити во МКД орочени на 13 месеци	до 1.000.000	(каматна стапка на благајнички записи -2,05 процентни поени)
	1.000.001- 3.000.000	(каматна стапка на благајнички записи -1,95 процентни поени)
	над 3.000.000	(каматна стапка на благајнички записи -1,85 процентни поени)

3.2.8.4.	Каматни стапки на депозитен продукт – НЛБ Нов депозит (овој производ се пласира од 15.05.2017 година) (овој производ за износи за валута ЕУР се пласира до 09.07.2017 година, додека за валута МКД се пласира до 31.10.2017 година)	
валута и рок	Износ	(референтна каматна стапка + фиксен додаток/одбиток)
за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци	до 20.000	(1 месечен ЕУРИБОР + 0,70 процентни поени)
	20.001 до 50.000	(1 месечен ЕУРИБОР + 0,80 процентни поени)
	над 50.000	(1 месечен ЕУРИБОР + 0,90 процентни поени)
валута и рок	Износ	(референтна каматна стапка - фиксен одбиток)
за депозити во МКД орочени на 13 месеци	до 1.000.000	(каматна стапка на благајнички записи -2,25 процентни поени)
	1.000.001- 3.000.000	(каматна стапка на благајнички записи -2,15 процентни поени)
	над 3.000.000	(каматна стапка на благајнички записи -2,05 процентни поени)

3.2.9.1.	Каматни стапки на депозитен продукт – Виолетов депозит – за орочени депозити на приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца (овој производ се пласира од 15.11.2015 до 14.01.2017 година)	
	- за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци - за депозити во МКД орочени на 13 месеци	0,80% 2,20%
3.2.9.2.	Каматни стапки на депозитен продукт – Виолетов депозит – за орочени депозити на приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца (овој производ се пласира од 15.01.2017 година до 14.05.2017 година)	
	- за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци - за депозити во МКД орочени на 13 месеци	0,65% 1,90%
3.2.9.3.	Каматни стапки на депозитен продукт – Виолетов депозит – за орочени депозити на приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца (овој производ се пласира од 15.05.2017 до 29.06.2017 година)	
	- за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци - за депозити во МКД орочени на 13 месеци	0,60% 1,70%
3.2.9.4.	Каматни стапки на депозитен продукт – Виолетов депозит – за орочени депозити на приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца овој производ се пласира од 30.06.2017 година: - за износи во ЕУР се пласира до 09.07.2017 година - за износи во МКД се пласира до 31.10.2017 година за склучување на нови договори за орочување и за депозити кои се реорочуваат во периодот од 30.06.2017 година до 09.07.2017 година за износи во ЕУР, односно до 31.10.2017 година за износи во МКД	
	- за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци - за депозити во МКД орочени на 13 месеци	0,40% 1,70%
3.2.9.4.1	Каматни стапки на депозитен продукт – Виолетов депозит – за орочени депозити на приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца (овој производ за валута ЕУР	

	пласира од 10.07.2017 година до 31.03.2018 година, додека за валута МКД од 01.11.2017 до 31.03.2018 година) (се применува фиксна каматна стапка) - за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци - за депозити во МКД орочени на 13 месеци	0,40% 1,70%
3.2.9.4.2	Каматни стапки на депозитен продукт – Виолетов депозит – за орочени депозити на приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - овој производ се пласира од 01.04.2018 година - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат од 01.04.2018 година - се применува фиксна каматна стапка - за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци - за депозити во МКД орочени на 13 месеци до 14.09.2018 година	0,40% 1,20%
3.2.9.4.3	Каматни стапки на депозитен продукт – Виолетов депозит – за орочени депозити на приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - овој производ се пласира од 01.04.2018 година за износи во валута ЕУР, додека за износи во валута МКД се пласира од 15.09.2018 до 31.08.2019 година - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат во износи во валута ЕУР од 01.04.2018 година, додека за износи во валута МКД од 15.09.2018 година до 31.08.2019 - се применува фиксна каматна стапка - за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци - за депозити во МКД орочени на 13 месеци	0,40% 0,90%
3.2.9.4.4	Каматни стапки на депозитен продукт – Виолетов депозит – за орочени депозити на приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - овој производ се пласира од 01.04.2018 година до 14.01.2020 за износи во валута ЕУР, додека за износи во валута МКД се пласира од 01.09.2019 година до 14.01.2020 - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат во износи во валута ЕУР од 01.04.2018 година, додека за износи во валута МКД од 01.09.2019 - се применува фиксна каматна стапка - за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци - за депозити во МКД орочени на 13 месеци	0,40% 0,70%
3.2.9.4.5	Каматни стапки на депозитен продукт – Виолетов депозит – за орочени депозити на приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - овој производ се пласира од 15.01.2020 до 06.07.2020 година за износи во валута ЕУР и во валута МКД - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат од 15.01.2020 до 06.07.2020 година - се применува фиксна каматна стапка - за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци - за депозити во МКД орочени на 13 месеци	0,20% 0,50%

3.2.9.4.6	Каматни стапки на депозитен продукт – Виолетов депозит – за орочени депозити на приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - овој производ се пласира од 07.07.2020 година за износи во валута ЕУР, додека за валута во МКД од 07.07.2020 до 30.04.2021 - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат од 07.07.2020 - се применува фиксна каматна стапка - за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци - за депозити во МКД орочени на 13 месеци	0,10% 0,30%
3.2.9.4.7	Каматни стапки на депозитен продукт – Виолетов депозит – за орочени депозити на приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат од 01.05.2021 до 31.10.2021 - овој производ се пласира од 01.05.2021 до 31.10.2021 година за износи во МКД и ЕУР - се применува фиксна каматна стапка - за депозити во МКД орочени на 13 месеци - за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци	0,20% 0,10%
3.2.9.4.8	Каматни стапки на депозитен продукт – Виолетов депозит – за орочени депозити на приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат од 01.11.2021 до 31.05.2023 година - овој производ се пласира од 01.11.2021 до 31.05.2023 година за износи во МКД и ЕУР - се применува фиксна каматна стапка - за депозити во МКД орочени на 13 месеци - за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци	0,05% 0,04%
3.2.9.4.9	Каматни стапки на депозитен продукт – Виолетов депозит – за орочени депозити на приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат од 01.06.2023 - овој производ се пласира од 01.06.2023 година за износи во МКД и ЕУР - се применува фиксна каматна стапка - за депозити во МКД орочени на 13 месеци - за депозити во ЕУР орочени на 13 месеци	1,00% 0,45%
3.2.10.1	Каматни стапки на депозитен продукт - НЛБ депозит на 25 месеци (овој производ во валута ЕУР се пласира од 10.07.2017 година до 31.03.2018 година, додека во валута МКД се пласира од 01.11.2017 до 31.03.2018 година) (се применува фиксна каматна стапка) За приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - за депозити во ЕУР - за депозити во МКД	0,90% 2,70%
3.2.10.2	Каматни стапки на депозитен продукт - НЛБ депозит на 25 месеци (овој производ се пласира од 01.04.2018 година)	

	(се применува фиксна каматна стапка) (за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат од 01.04.2018 година) За приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - за депозити во ЕУР - за депозити во МКД до 14.09.2018 година	0,90% 2,20%
3.2.10.3	Каматни стапки на депозитен продукт - НЛБ депозит на 25 месеци (овој производ се пласира за износи во валута ЕУР од 01.04.2018 , додека за износи во валута МКД од 15.09.2018 до 31.08.2019 година) (се применува фиксна каматна стапка) (за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат за износи во валута ЕУР од 01.04.2018 година, додека за износи во валута МКД од 15.09.2018 до 31.08.2019 година) За приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - за депозити во ЕУР - за депозити во МКД до 31.08.2019	0,90% 1,90%
3.2.10.4	Каматни стапки на депозитен продукт - НЛБ депозит на 25 месеци (овој производ се пласира за износи во валута ЕУР од 01.04.2018 до 14.01.2020 и во валута МКД од 01.09.2019 година до 14.01.2020) (се применува фиксна каматна стапка) (за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат за износи во валута ЕУР од 01.04.2018 година до 14.01.2020, додека за износи во валута МКД од 01.09.2019 година до 14.01.2020) За приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - за депозити во ЕУР - за депозити во МКД	0,90% 1,40%
3.2.10.5	Каматни стапки на депозитен продукт - НЛБ депозит на 25 месеци (овој производ се пласира за износи во валута ЕУР и во валута МКД од 15.01.2020 до 06.07.2020 година) (се применува фиксна каматна стапка) (за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат за износи во валута ЕУР и во валута МКД од 15.01.2020 до 06.07.2020 година) За приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - за депозити во ЕУР - за депозити во МКД	0,40% 1,15%
3.2.10.6	Каматни стапки на депозитен продукт - НЛБ депозит на 25 месеци (овој производ се пласира за износи во валута ЕУР и во валута МКД од 07.07.2020 до 30.04.2021 година) (се применува фиксна каматна стапка) (за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат за износи во валута ЕУР и во валута МКД од 07.07.2020 до 30.04.2021 година) За приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца	

	- за депозити во ЕУР - за депозити во МКД	0,25% 0,75%
3.2.10.7	Каматни стапки на депозитен продукт - НЛБ депозит на 25 месеци (овој производ се пласира за износи во валута ЕУР и во валута МКД од 01.05.2021 до 31.10.2021 година) (се применува фиксна каматна стапка) (за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат за износи во валута ЕУР и во валута МКД од 01.05.2020 до 31.10.2021 година) За приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - за депозити во ЕУР - за депозити во МКД За неприматели на плата, пензија - за депозити во ЕУР - за депозити во МКД	0,15% 0,55% 0,10% 0,30%
3.2.10.8	Каматни стапки на депозитен продукт - НЛБ депозит на 25 месеци (овој производ се пласира за износи во валута ЕУР и во валута МКД од 01.11.2021 до 31.05.2023 година) (се применува фиксна каматна стапка) (за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат за износи во валута ЕУР и во валута МКД од 01.11.2020 година) За приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - за депозити во ЕУР - за депозити во МКД За неприматели на плата, пензија - за депозити во ЕУР - за депозити во МКД	0,12% 0,25% 0,06% 0,10%
3.2.10.9	Каматни стапки на депозитен продукт - НЛБ депозит на 25 месеци (овој производ се пласира за износи во валута ЕУР и во валута МКД од 01.06.2023 година) (се применува фиксна каматна стапка) (за новосклучени договори за орочување и за депозити кои што се реорочуваат за износи во валута ЕУР и во валута МКД од 01.11.2020 година) За приматели на плата, пензија, клиенти на лично банкарство и нивни малолетни деца - за депозити во ЕУР - за депозити во МКД За неприматели на плата, пензија - за депозити во ЕУР - за депозити во МКД	1.00% 1.40% 0,06% 0,10%
3.2.11.1.	Фиксен депозит	

	(овој производ се пласира од 15.01.2017 до 29.06.2017 година)		
валута / рок	18 месеци	24 месеци	36 месеци
МКД	1,60%	2,00%	2,40%
ЕУР	0,40%	0,60%	0,90%

3.2.11.2.	Фиксен депозит		
	(овој производ се пласира од 30.06.2017 до 06.07.2020 година) (овој производ за износи во валута ЕУР се пласира до 09.07.2017 година, додека за износи во валута МКД се пласира до 31.10.2017 година)		
валута / рок	18 месеци	24 месеци	36 месеци
МКД	1,60%	2,00%	2,40%
ЕУР	0,10%	0,30%	0,60%

3.2.11.3.	Фиксен депозит		
	(овој производ се однесува на договори за депозити кои што се реорочуваат од 07.07.2020 до 30.04.2021 година)		
валута / рок	18 месеци	24 месеци	36 месеци
МКД	0,30%	0,40%	0,60%
ЕУР	0,05%	0,20%	0,60%

3.2.11.4	Фиксен депозит		
	(овој производ се однесува на договори за депозити кои што се реорочуваат од 01.05.2021 до 31.10.2021)		
валута / рок	18 месеци	24 месеци	36 месеци
МКД	0,20%	0,20%	0,40%
ЕУР	0,05%	0,10%	0,60%

3.2.11.5	Фиксен депозит		
	(овој производ се однесува на договори за депозити кои што се реорочуваат од 01.11.2021) -Фиксен депозит на 36 месеци во ЕУР не е во понуда на Банката.		
валута / рок	18 месеци	24 месеци	36 месеци
МКД	0,05%	0,10%	0,15%
ЕУР	0,00%	0,00%	

3.2.12.	Фиксен плус депозит (за клиенти лично банкарство)		
	(овој производ се пласира од 01.12.2015 до 14.01.2017 година)		
валута / рок	18 месеци	24 месеци	36 месеци
МКД	2,00%	2,40%	2,80%
ЕУР	0,80%	1,00%	1,30%

3.2.12.1.	Фиксен плус депозит (за клиенти лично банкарство)		
	(овој производ се пласира од 15.01.2017 до 29.06.2017 година)		
валута / рок	18 месеци	24 месеци	36 месеци
МКД	1,80%	2,20%	2,60%
ЕУР	0,60%	0,80%	1,10%

3.2.12.2.	Фиксен плус депозит (за клиенти лично банкарство)		
	(овој производ се пласира од 30.06.2017 година) (овој производ за износи во валута ЕУР се пласира до 09.07.2017 година, додека за износи во валута МКД се пласира до 31.10.2017 година)		
валута / рок	18 месеци	24 месеци	36 месеци
МКД *	1,80%	2,20%	2,60%
ЕУР	0,30%	0,50%	0,80%

* За депозитите кои што реорочуваат по 01.09.2019 за валута МКД за рок од 18 месеци добива каматна стапка 0,80%, за рок од 24 месеци добива каматна стапка 1,20% и за рок од 36 месеци добива каматна стапка од 1,60% годишно.

** За депозитите кои што реорочуваат по 07.07.2020 за валута МКД за рок од 18 месеци добива каматна стапка 0,30%, за рок од 24 месеци добива каматна стапка 0,40% и за рок од 36 месеци добива каматна стапка од 0,60% годишно.

3.2.12.3.	НЛБ Промотивен есенски депозит на 18 месеци и на 36 месеци	
	(овој производ се пласира од 02.10.2017 до 31.10.2017) * нема да се реорочуваат (каматната стапка е фиксна)	
валута / рок	18 месеци	36 месеци
МКД	1,70%	/
ЕУР	0,50%	1,10%

3.2.12.4.	Супер депозит во МКД			
	(овој производ се пласира од 15.05.2023 до 31.07.2023 година) - за сите новосклучени договори во текот на промотивниот период, депозитот нема да се реорочува (каматната стапка е фиксна)			
валута / рок	6 месеци	13 месеци	24 месеци	36 месеци
МКД	1.00%	2.70%	3.20%	3.50%

3.2.12.5.	Супер депозит во ЕУР			
	(овој производ се пласира од 15.05.2023 до 31.07.2023 година) - за сите новосклучени договори во текот на промотивниот период, депозитот нема да се реорочува (каматната стапка е фиксна)			
валута / рок	6 месеци	12 месеци	25 месеци	36 месеци
ЕУР	0,80%	1.50%	2.20%	2.50%

3.2.12.6.	Супер депозит во МКД			
	(овој производ се пласира од 15.09.2023 до 31.10.2023 година) - за сите новосклучени договори во текот на промотивниот период, депозитот нема да се реорочува (каматната стапка е фиксна)			
валута / рок	6 месеци	13 месеци	24 месеци	36 месеци
МКД	1.00%	2.70%	3.20%	3.50%

3.2.12.7.	Супер депозит во ЕУР			
	(овој производ се пласира од 15.09.2023 до 31.10.2023 година) - за сите новосклучени договори во текот на промотивниот период, депозитот нема да се реорочува (каматната стапка е фиксна)			
валута / рок	6 месеци	12 месеци	25 месеци	36 месеци
ЕУР	0,80%	1.50%	2.20%	2.50%

4. ИНТЕРКАЛАРНА, КАЗНЕНА И ДОГОВОРНА КАЗНЕНА КАМАТА

4.1. На кредити на правни и физички



лица Банката ќе пресметува и наплатува
интеркаларна камата

според стапката на
одобрениот кредит

4.2.1.1. На сите достасани а ненаплатени
побарувања (законска казнена камата)

казнена камата во висина
на законската казнена
каматна стапка односно
кај договорите со трговци,
договорената каматна
стапка доколку е повисока
од законската казнена
каматна стапка, сметано
од денот на достасаноста
до денот на наплатата

Законски казнена камата

Стапката на казнената камата се определува за секое полугодие и тоа во висина на каматната стапка од основниот инструмент од операциите на отворен пазар на Народната банка на Република Северна Македонија (референтна стапка), што важела на последниот ден од полугодие што му претходела на тековното полугодие зголемена за 10 (десет) процентни поени во трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право и истата изнесува **16,000% годишно**, односно зголемена за 8 (осум) процентни поени во договорите во кои барем едното лице не е трговец и изнесува **14,000% годишно** за период од 01.07.2023 до 31.12.2023 година (законска казнена камата)

Кога паричната обврска е изразена или определена во странска валута, стапката на казнената камата се определува за секоје полугодие, и тоа во висина на едномесечна стапка на Еурибор за евра што важела на последниот ден од полугодие, зголемена за 10(десет) процентни поени во трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право и изнесува **13,418% годишно**, односно зголемена за 8 (осум) процентни поени во договорите во кои барем едното лице не е трговец и изнесува **11,418% годишно** за период од 01.07.2023 до 31.12.2023 година (законска казнена камата).

Договорна казнена камата

4.2.1.2. За сите достасани а ненаплатени побарувања во договорите со трговци или лица од јавното право, може да се договори да се пресметува договорна казнена камата, чија висина ќе се утврди, со посебна одлука, а истата не може да е повисока од законски утврдената казнена камата, зголемена за 50% (проценти). Наедно, договорна казнена камата Банката може да наплатува и во одредени случаи при неисполнување на обврските од договорот односно при достасување на обврската и барање на предвремена отплата, согласно клаузулите во договорите.

4.2.2. На сите достасани а ненаплатени побарувања, кои имаат статус утужени односно е отпочната судска постапка за наплата на долг или постапка за реализација на обезбедувањето или е отпочната стечајна или ликвидациона постапка, пресметката на казнена камата престанува од денот на добивање на статус тужен и истата се пресметува при секоја наредна уплата.

4.3. Ненавремено измирување на обврска по кредит
одобрен на правни лица

- за доцнење до 15 дена се применува редовната каматна стапка која е утврдена со договорот за кредит
- за доцнење кое надминува 15 дена се применува законска казнена камата сметано од првиот ден на доцнење

4.4. Ненавремено измирување на обврска по кредит одобрен на физички лица

4.4.1. Кредити одобрени од сопствениот потенцијал на Банката

- за потрошувачките кредити на население, нема да се пресметува и наплатува договорна или казнена камата доколку достасаната обврска по основ на таков кредит се плати во рок од 30 (триесет) дена од достасувањето. За кредитите чие задоцнување надминува 30 (триесет) дена, се применува законска казнена камата сметано од првиот ден на доцнење вклучувајќи ги и тие 30 дена.

- за сите кредити на население обезбедени со хипотека или залог (станбени, хипотекарни, автомобилски) и кредитни картички, нема да се пресметува и наплатува договорна или казнена камата доколку достасаната обврска по основ на таков кредит се плати во рок од 15 (петнаесет) дена од достасувањето. За кредитите чие задоцнување надминува 15 (петнаесет) дена, се применува законска казнена камата сметано од првиот ден на доцнење вклучувајќи ги и тие 15 дена.

- за сите кредити на население обезбедени со 100% покритие од денарски или девизен депозит нема да се пресметува и наплатува договорна или казнена камата на достасана а ненаплатена обврска по основ на таков кредит.

4.5. Во случај на откажување на договорот поради ненаменско користење на кредитот или средствата за финансирање од страна на правните лица и физичките лица се наплатува камата од денот на искористувањето до денот на наплатата

во висина на законската казнена камата или договорената каматна стапка доколку е повисока од законски казнената каматна стапка предвидена со законските прописи

4.6. На сите парични обврски за кои Банката се јавува како должник по средствата на правните лица, а кои нема да бидат платени во договорениот рок

според договор согласно одлука на Управниот одбор на Банката

4.7. За сите правни и физички лица кај нефункционалните кредитни изложености кои се обезбедени со меница, заложен имот со моментална ликвидациона вредност која не ја покрива изложеноста и заложен имот за кој нема побарување на пазарот, по анализа и оценка за секое поединечно нефункционално побарување на третман во Сектор за управување со проблематични пласмани и интензивен третман на клиентите, согласно определени критериуми*

*критериуми

• за правни лица

- Дали клиентот сè уште ја врши својата основна дејност
- Анализа и оценка на можноста за подобрување на финансиската положба на клиентот преку реструктурирање на кредитната изложеност,
- Анализа и оценка на можноста за дополнување на обезбедувањето по основ на кредитната изложеност во одреден дефиниран рок,
- Анализа и оценка на можноста за зголемување на вредноста и атрактивноста на постоечкото обезбедување во одреден дефиниран рок,

- Анализа и оцена дали Банката има поширок интерес за продолжување на деловната соработка со клиентот (значителни износи на денарски и девизен промет преку сметки во Банката, значителен број на вработени кои примаат плата преку сметки во Банката и сл.) ,
- Кооперативност на клиентот во деловниот однос со Банката при напорите за наоѓање на излезно решение за настанатите проблеми во деловното функционирање и
- Анализа и оцена на причините за влошување на финансиската положба на клиентот (објективни и субјективни фактори).

- за физички лица

- Дали клиентот е во работен однос или остварува друг тип на приходи (закупнина и сл.),
- Анализа и оцена на можноста за подобрување на финансиската положба на клиентот преку реструктурирање на кредитната изложеност,
- Анализа и оцена на можноста за дополнување на обезбедувањето по основ на кредитната изложеност во одреден дефиниран рок,
- Анализа и оцена можноста за зголемување на вредноста и атрактивноста на постоечкото обезбедување во одреден дефиниран рок,
- Кооперативност на клиентот во деловниот однос со Банката при напорите за наоѓање на излезно решение за настанатите проблеми во деловното функционирање и
- Анализа и оцена на причините за влошување на финансиската положба на клиентот (објективни и субјективни фактори).

Под достасана а ненаплатена парична обврска се подразбира износот на ненаплатениот главен долг и пресметаната редовна и казнена камата и пресметан надоместок.

5. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА КАМАТИТЕ

5.1. При пресметувањето на каматата на депозитите и кредитите Банката ќе постапува на следниот начин:

- При пресметка на каматите деновите се сметаат по календар за годината 365 односно 366 дена.

Доколку средствата кај одобрените кредити се обезбедени од таков извор на средства каде што при пресметката на камата за календарска година се земаат 360 дена, во тој случај Банката при пресметката на каматата на крајниот корисник календарската година ќе ја смета за 360 дена.

- Пресметката на казнената камата се врши со примена на декурзивна пропорционална каматна метода на стасаната главнина, без додавање на казнената камата на главнината.

-Кога пресметката на казнената камата се врши за пресметковен период подолг од една година, износот на долгуваната казнена камата се добива така што производот добиен со множење на главнината, стапката на казнената камата и бројот на годините на задоцнување ќе се подели со бројот 100 (сто).

Кога пресметката на казнената камата се врши за пресметковен период покус од една година, износот на долгуваната казнена камата се добива така што производот добиен со множење на главнината, стапката на казнената камата и бројот на деновите на задоцнување ќе се подели со бројот 36.500 (триесет и шест илјади и петстотини), односно со бројот 36.600 (триесет и шест илјади и шестстотини) кога годината е престапна.

Кај продуктите кои што имаат варијабилна каматна стапка се применуваат различни референтни каматни стапки при формирањето на каматна стапка, во зависност од валутата на продуктот:

- ЕУРИБОР (Euro Interbank Offered Rate) претставува меѓубанкарска просечна каматна стапка за продавање на необезбедени депозити во евра помеѓу референтни банки од панелот на пазарот на пари во евро-зоната. ЕУРИБОР се пресметува и објавува во 11:00 часот според Бриселско време (CET) секој работен ден со spot валута (T+2). Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Money Market Institute (EMMI): www.emmi-benchmarks.eu; Global Rate Set Systems Ltd (GRSS): www.globalrateset.com, Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI.
- Национална референтна каматна стапка (НРКС) претставува каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула (сметководствени состојби) која ја објавува Народна

Банка на Република Македонија (НБРМ), а во чија пресметка согласно методологијата се вклучени денарските депозити без валутна клаузула договорени со домаќинствата и нефинансиските институции, резиденти на Р. Македонија. Оваа каматна стапка се објавува на официјалната интернет страна на Народна банка на РМ www.nbrm.mk под називот “каматни стапки на денарски депозити без валутна клаузула” и од страна на Македонска Банкарска Асоцијација на интернет страна www.mba.mk под називот “Национална референтна каматна стапка”.

- Каматната стапка на благајничките записи претставува основна каматна стапка, која што ја определува насоката на монетарната политика на НБРМ. Благајничките записи претставуваат краткорочни дисконтни хартии од вредност издадени од НБРМ, како монетарен инструмент за управување со ликвидноста на банкарскиот систем.

5.2. Зависно од условите на кредитната линија кај долгорочните и наменските кредити обезбедени од домашни или странски извори, каматата се пресметува и наплатува на ист начин и во рокови како што Банката плаќа камата по користените кредити, освен ако тоа не е поинаку регулирано со посебен договор.

5.3. Наплатата на каматата на девизните кредити се врши со валута на која гласи кредитот.

5.4. Плаќањето на каматата на девизните штедни влогови и девизните сметки на физички лица ќе се врши во валута во која е положен депозит.

5.5. Каматата на депозитите по видување и на трансакциските сметки на физички и правни лица Банката ќе ја плаќа месечно, полугодишно или годишно.

5.6. Каматата на орочените депозити Банката ќе ја исплатува согласно договорот.

5.7. Елементи за пресметка на камата

5.7.1. Елементи за пресметка на камата-физички лица

5.7.1.1. Депозити

Начин на пресметка на каматата	декурзивен
Број на денови	365, 366 (реален број на денови во година)
Броење на деновите за пресметка на камата	се зема предвид првиот ден, последниот не
Каматен период	дневно при салдација, месечно за трансакциски сметки и кредитни картички, годишно за депозити по видување, месечно, односно на ден на достасување за орочени депозити
Ден за пресметка на камата	последен ден во месецот, месечно или на ден на достасување
Начин на измирување на каматата	исплата или припис
Ден на плаќање на каматата	последен ден во месецот, месечно или на ден на достасување

5.7.1.2. Кредити

Начин на пресметка на каматата	декурзивен
Начин на отплата на кредитот	во рати, анuitети, еднократно
Број на денови	365, 366 (реален број на денови во година)
Броење на деновите за пресметка на камата	се зема предвид првиот ден, последниот не
Каматен период	дневно, месечно, тримесечно, полугодишно, годишно или на ден на достасување
Ден за пресметка на камата	последен ден во месецот или на ден на достасување
Начин на измирување на каматата	наплата
Ден на плаќање на каматата	на денот на достасување, за поединечни производи толеранција 15 или 30 дена

5.7.2. Елементи за пресметка на камата-правни лица

5.7.2.1. Депозити

Начин на пресметка на каматата	декурзивен
Број на денови	365, 366 (реален број на денови во година)
Броење на деновите за пресметка на камата	се зема предвид првиот ден, а последниот не
Каматен период	дневно, месечно, тримесечно, полугодишно, годишно или за вкупен период на орочување на депозит
Ден за пресметка на камата	е на последниот ден од каматниот период или на ден на достасување на депозит или последен ден во месецот ако е депозит по видување
Начин на измирување на каматата	исплата или припис (во денари, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на РМ на ден на исплата или во девизи)
Ден на исплата на каматата*	на денот на достасување на камата согласно договорот

*Доколку датумот на достасување на депозитот и камата паѓа на државен празник или во недела или во некој друг неработен ден, ден за пресметка е истиот ден а исплатата на депозит и камата ќе се изврши првиот нареден работен ден.

5.7.2.2. Сметки во Денарски платен промет

Начин на пресметка на каматата	декурзивен
Број на денови	365, 366 (реален број на денови во година)
Броење на деновите за пресметка на камата	се зема предвид секој ден во месецот
Каматен период	месечно
Ден за пресметка на камата	по истекот на тековниот месец
Начин на измирување на каматата	исплата и припис
Ден на плаќање на каматата	по истекот на тековниот месец

5.7.2.3. Сметки во Девизен платен промет

Начин на пресметка на каматата	декурзивен
Број на денови	365, 366 (реален број на денови во година)
Броење на деновите за пресметка на камата	се зема предвид првиот ден, а последниот не
Каматен период	месечно
Ден за пресметка на камата	по истекот на тековниот месец
Начин на измирување на каматата	исплата и припис (во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на РМ на денот на исплатата)
Ден на плаќање на каматата	по истекот на тековниот месец

5.7.2.4. Кредити

Начин на пресметка на каматата	декурзивен
Начин на отплата на кредитот	во рати, ануитети, еднократно
Број на денови	365,366 (реален број на денови во година) 360 (кредитни линии)
Броење на деновите за пресметка на камата	се зема предвид првиот ден, а последниот не
Каматен период	дневно, месечно, тримесечно, полугодишно, годишно или на ден на достасување
Ден за пресметка на камата	согласно договор
Начин на измирување на каматата	наплата (во денари, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на РМ на ден на уплата или во девизи)
Ден на плаќање на каматата	на ден на достасување согласно договор, доколку доцни со плаќање на главница до 15 дена се пресметува казнена камата по редовна стапка, а доколку доцни над 15 дена



	се пресметува од денот на достасување казнена камата по законска казнена стапка
--	--

*Датум на достасување и датум на измирување на обврски по кредит е согласно договор.

5.7.2.5. Депозити на домашни банки, странски банки и странски финансиски институции

Начин на пресметка на каматата	декурзивен
Број на денови	360, 365
Броење на деновите за пресметка на камата	се зема предвид првиот ден, а последниот не
Каматен период	дневно, месечно, тримесечно, полугодишно, годишно или за вкупен период на орочување на депозит
Ден за пресметка на камата	е на последниот ден од каматниот период или на ден на достасување на депозит или последен ден во месецот ако се работи за депозит по видување
Начин на измирување на каматата	исплата или припис во валутата на депозитот
Ден на исплата на каматата*	на денот на достасување на каматата согласно договорот

*Доколку датумот на достасување на депозитот и каматата е државен празник или неработен ден, ден за пресметка и исплата е следниот работен ден.

Пропорционална метода главница X број на денови (28-31,30) X каматна стапка
на пресметка на камата = -----
број на денови во годината (360, 365, 366) X 100

6. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Во сите договори, онаму каде што е применливо, Банката може да предвиди одредба со која се врши автоматска промена на каматната стапка и начинот на пресметувањето на каматата во текот на траењето на договорот, а во согласност со актите на деловната политика на Банката и законските прописи.

Банката е должна да го извести корисникот на кредитот за извршени измени на каматната стапка во смисла на предходниот став од оваа Одлука, со доставување на каматна листа или амортизационен план или известување.

Каматната стапка на кредити за трговци и лица на јавно право може да се определува договорно, односно со оваа Одлука, но каматната стапка не смее да биде повисока од стапката на законска казнена камата зголемена за 50%.

Во трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право може да се договори и повисока стапка од стапката на законската казнена камата што важела на денот на склучување на договорот (договорна казнена камата), но најмногу до 50 проценти повисока од утврдената законска казнена камата. За висината на оваа каматна стапка, ќе се носат посебни одлуки.

Ако во трговските договори или договорите помеѓу трговци и лица на јавното право е договорена повисока стапка на договорна камата од стапката на законската казнена камата, а притоа не е договорена договорна казнена камата, односно со оваа Одлука е утврдена повисока стапка на камата од стапката на законската казнена камата по задоцнувањето со исполнувањето на паричната обврска тече само каматата утврдена со оваа Одлука.

Каматната стапка на кредити за лица кои не се трговци ќе биде утврдена со оваа Одлука во висина до законската казнена камата за соодветна валута што важела на денот на склучување на договорот за кредит, односно на денот на промената на каматната стапка, ако е договорена променлива каматна стапка.

Ако во договорите помеѓу лица од кои барем едното не е трговец е договорена повисока каматна стапка од дозволената, односно со оваа Одлука е утврдена повисока камата од дозволената, ќе се применува највисоката дозволена каматна стапка за соодветната валута, согласно законските прописи.

Доколку некој од производите од делот кредити за правни лица биде пласиран на субјекти кои согласно законските прописи се класифицирани во категоријата нетрговци, а каматните стапки од оваа Одлука, согласно законските прописи одговараат само за трговци или лица од јавното право, во тој случај со посебна одлука ќе се регулира висината на камата за нетрговците за конкретниот кредитен производ.

Стимулативните каматни стапки се одобруваат за депозити на клиент или кумулативно за депозити на потесното семејство на клиентот, во висина до + 3 процентни поени повисоки од каматните стапки согласно оваа Одлука. Висината на конкретната каматна стапка се утврдува со посебна одлука на надлежен орган на Банката.

Се овластува Управниот одбор на Банката, од денот на донесување на оваа одлука, па во иднина да ја усвојува, како и да ги врши сите измени и дополнувања на Одлуката за каматни стапки во зависност од конкретните прилики и потреби на Банката, од движењето на каматните стапки на меѓубанкарскиот пазар на депозити и усогласување со законските прописи.

Управниот одбор на Банката врши измени од времен карактер и измени за одделни случаи заради остварување на деловната политика и финансискиот план на Банката.

Доколку со оваа Одлука се предвидени максимални и минимални каматни стапки конкретната каматна стапка се утврдува со одлуките за посебни услови за давање кредити или со одлуките за одобрување и користење средства од надлежен орган на Банката. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесување.